

ГРАВЕ осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи
и Извештај на независниот ревизор
за годината што завршува на 31 декември 2023

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	3
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	7
Извештај за промените во капиталот	12
Извештај за паричниот тек	14
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје**

Извештај за други правни и регулативни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Скопје, 13 февруари 2024 година


Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

(Во илјади денари)

Белешка	2023	2022
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	639.103	605.053
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)		
7	473.886	468.686
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7 505.169	504.280
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (32.313)	(36.121)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 913	395
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 117	132
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8 152.306	123.056
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 133.301	121.188
4. Позитивни курсни разлики	8 344	185
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	8 5.782	209
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	8 1.382	782
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.273	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	109	782
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	8 11.497	692
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 11.379	12.383
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	517	532
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1.015	396

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2023	2022
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	(535.478)	(511.142)
10	(229.695)	(164.614)
10	(233.701)	(176.917)
1. Бруто исплатени штети		
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10 12.185	13.424
5. Промени во бруто резервите за штети	10 (5.521)	872
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10 (2.658)	(1.993)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	(150.729)	(210.923)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	(150.729)	(210.923)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	11 (150.652)	(210.811)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	11 (77)	(112)
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување	-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување	-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	(28.517)	(11.843)
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	11 (28.517)	(11.843)
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2023	2022
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		(114.980)	(105.911)
1. Трошоци за стекнување	12	(67.089)	(63.722)
1.1 Провизија	12	(56.863)	(54.760)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12	(3.687)	(3.143)
1.3 Останати трошоци за стекнување	12	(6.539)	(5.819)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци	12	(47.891)	(42.189)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	12	(396)	(965)
2.2 Трошоци за вработените	12	(20.437)	(19.446)
2.2.1 Плати и надоместоци		(13.486)	(12.807)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(1.348)	(1.277)
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		(5.413)	(5.194)
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		(190)	(168)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		(27.058)	(21.778)
2.4.1 Трошоци за услуги	12	(23.935)	(19.168)
2.4.2 Материјални трошоци	12	(1.713)	(831)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	12	(1.410)	(1.779)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(1.366)	(10.276)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики	13	(772)	(6.923)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	13	-	(2.834)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	13	(594)	(519)
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	14	(6.806)	(6.392)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	14	(6.806)	(6.392)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА
ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА
ПРЕМИЈА
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ
И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО
ЗАГУБА
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО
ОДДАНОЧУВАЊЕ

Белешка	2023	2022
	(1.636)	(1.183)
	(1.749)	-
	103.625	93.911
	-	-
15	(10.640)	(9.909)
	-	-
	92.985	84.002
	-	-


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2024 година.

Извршен директор
Стојановски Зоран



Раководител на сметководствена служба и финансии
Страхилов Славчо
(Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)



Акционерско друштво
за осигурување
Г Р А В Е
О С К О П Ј Е

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2023	2022
3. Финансиски вложувања за тргување	18	-	45.461
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	45.461
4. Депозити, заеми и останати пласмани		443.969	548.542
4.1 Дадени депозити	18	439.000	543.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми	18	4.969	5.542
4.4 Останати пласмани			
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	25	28.830	31.448
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	25	5.244	5.127
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	25	5.696	5.773
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	25	17.890	20.548
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	19	52.714	24.197
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА		108.191	92.592
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	20	28.803	27.337
1. Побарувања од осигуреници	20	28.803	27.337
2. Побарувања од застапници и посредници			
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2023	2022
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.701	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	22 3.701	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	75.687	65.255
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	23 -	170
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	23 75.687	65.085
3. Останати побарувања	-	-
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	54.296	89.456
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	5.130	521
1. Опрема	5.053	435
2. Останати материјални средства	77	86
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	49.166	88.935
1. Парични средства во банка	21 27.506	46.101
2. Парични средства во благајна	21 2	6
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	21 21.321	42.320
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	21 337	508
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	387	543
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	387	543
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА	4.153.377	3.868.596
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2023	2022
ПАСИВА		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	749.400	661.522
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	183.999	183.999
1. Запишан капитал од обични акции	183.999	183.999
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан, а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	16.667	3.326
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	16.667	3.326
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	224.074	196.073
1. Законски резерви	224.074	196.073
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	231.675	194.122
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	92.985	84.002
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	3.282.756	3.127.496
I. Бруто резерви за преносни премии	25 15.568	16.481
II. Бруто математичка резерва	25 3.198.726	3.048.074
III. Бруто резерви за штети	25 68.462	62.941
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	52.714	24.197
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	375	326
1. Резерви за вработени	375	326
2. Останати резерви	-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	15 3.812	2.228
1. Одложени даночни обврски	2.295	828
2. Тековни даночни обврски	1.517	1.400
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2023	2022
Ж. ОБВРСКИ		
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ		
1. Обврски спрема осигуреници	-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	136	722
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	58.125	48.582
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	54.162	44.670
3. Останати обврски	-	-
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		
26	3.963	3.912
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		
27	6.059	3.523
I. ВКУПНА ПАСИВА		
	4.153.377	3.868.596
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		
	-	-


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2024 година.

Извршен директор
 Стојановски Зоран



Раководител на сметководствена служба и финансии
 Страхилов Славчо
 (Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи
31 декември 2023 година

Извештај за промените во капиталот

Позиција (Во илјади денари)	Беле-шка	Акционер-ски капитал	Премии на емитира-ни акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалори-зациона резерва	Нераспре-делена добивка	Добивка за тековна-та година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутар-ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2022 година		183.999	-	171.245	-	-	-	171.245	-	4.990	162.954	74.484	597.672
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2022 година – преправено		183.999	-	171.245	-	-	-	171.245	-	4.990	162.954	74.484	597.672
Добивка или загуба за 2022 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.002	84.002
Добивка или загуба за 2022 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.002	84.002
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	(1.664)	-	-	(1.664)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	(1.664)	-	-	(1.664)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	24.828	-	-	-	24.828	-	-	31.168	(74.484)	(18.488)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.488)	-	(18.488)
Останата распределба на сопствениците		-	-	24.828	-	-	-	24.828	-	-	49.656	(74.484)	-
Состојба на 31 декември 2022 година		183.999	-	196.073	-	-	-	196.073	-	3.326	194.122	84.002	661.522

Извештај за промените во капиталот (продолжение)

Позиција <i>(Во илјади денари)</i>	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции						Останати резерви	Вкупно резерви
Состојба на 1 јануари 2023 година		183.999	-	196.073	-	-	-	196.073	-	3.326	194.122	84.002	661.522
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2023 година – преправено		183.999	-	196.073	-	-	-	196.073	-	3.326	194.122	84.002	661.522
Добивка или загуба за 2023 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.985	92.985
Добивка или загуба за 2023 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.985	92.985
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	13.341	-	-	13.341
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања		-	-	-	-	-	-	-	-	13.341	-	-	13.341
расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	28.001	-	-	-	28.001	-	-	37.553	(84.002)	(18.448)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.448)	-	(18.448)
Останата распределба на сопствениците		-	-	28.001	-	-	-	28.001	-	-	56.001	(84.002)	-
Состојба на 31 декември 2023 година		183.999	-	224.074	-	-	-	224.074	-	16.667	231.675	92.985	749.400

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2024 година

Извршен директор
Стојановски Зоран

Раководител на сметководствена служба и финансии
Страхилов Славчо
 (Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)

Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ

Извештај за паричниот тек

(Во илјади денари)

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

Белешка	2023	2022
	511.477	500.562
	510.462	500.166
	-	-
	-	-
	-	-
	1.015	396
	(372.914)	(308.154)
10	(233.701)	(176.917)
	-	-
	(13.186)	(16.295)
	(24.115)	(22.529)
	(91.130)	(81.259)
	-	-
	(9.154)	(7.904)
	(1.628)	(3.250)
	138.563	192.408
	-	-

Извештај за паричниот тек (продолжение)

(Во илјади денари)

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Белешка	2023	2022
	141.516	125.021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	18.661	1.682
	-	-
	122.855	123.339
	(301.400)	(296.883)
	(189)	-
	(5.005)	(212)
	-	-
	-	-
	(1.749)	-
	(294.457)	(296.671)
	-	-
	-	-
	-	-
	(159.884)	(171.862)

Извештај за паричниот тек (продолжение)


(Во илјади денари)

Белешка	2023	2022
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(18.448)	(18.488)
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	(18.448)	(18.488)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(18.448)	(18.488)
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	652.993	625.583
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(692.762)	(623.525)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	-	2.058
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(39.769)	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	88.935	86.877
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	49.166	88.935


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2024 година.

Извршен директор
 Стојановски Зоран



Раководител на сметководствена служба и финансии
 Страхилов Славчо
 (Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)



Акционерско друштво
 за осигурување
Г Р А В Е
 СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Податоци за идентификација

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје е акционерско друштво за осигурување, (во понатамошниот текст Друштво), официјално регистрирано и со седиште во Р.С Македонија. Согласно со наведената регистрација, единствен основач и сопственик на Друштвото е *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*, осигурителна компанија од Австрија, која претставува матична компанија на Друштвото. Краен сопственик на Друштвото е GRAWE Vermögensverwaltung. Согласно регистрацијата ова Друштвото е здружение за взаемно осигурување согласно член 63 став 3 од австрискиот Закон за супервизија на осигурување. Дејностите се ограничени на управување со имот. Нема акционери, туку само членови во здружението, кои се исклучително сопственици на осигурителни полиси на *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*. Никој од ченовите во Друштвото нема влијание во Друштвото поголемо од 20%. GRAWE Vermögensverwaltung поседува 100% од акциите на *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 акции со вкупна номинална вредност од ЕУР 3.000.000.

Основна дејност

ГРАВЕ осигурување АД Скопје има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи за осигурување во рамките на следните класи на осигурување:

- Класа 19 - Осигурување на живот - Осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.
- Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.
- Класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај-незгода (вклучувајќи и индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда
- Класа 2 – Здравствено осигурување

Адреса на регистрираното седиште на Друштвото е:

ул.„Пиринска“ бр.23

1000 Скопје

Р.С Македонија

Вработени

На 31 декември 2023 година во Друштвото има 14 (2022: 15) вработени. Одборот на Директори го сочинуваат следниве членови:

Одбор на директори

Одбор на директори	2023
Зоран Стојановски, жител на Р.С Македонија	Извршен директор
Ранко Ковачевиќ, Република Србија	Неизвршен независен член
Christoph Czettel, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1 Извештај за усогласеност

Овие финансиски извештаи се подготвени во сите материјални аспекти, во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 107/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/2016, 30/16, 61/16, 64/18, 120/2018, 239/18, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/18, 198/18, 101/2019, 31/2020 и 173/2022) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011). Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Службен весник бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018, 101/2019, 31/2020 и 173/2022), Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издвојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Сл. весник 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021)
- Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл. весник 64/2011, 127/2014, 61/2016, 36/2019, 107/2020 и 118/2022)
- Правилник за вложување на средствата на математичка резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договори за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик, вренување, начин и рокови за известување (Сл. Весник 122/2019)
- Правилник за видови и опис на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување или реосигурување (Сл. Весник бр. 5/2011, 64/2011, 61/2016, 170/2019 и 96/2020)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник 44/2012, 61/2016, 36/2019 и 118/2022)
- Детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (Сл. весник 64/2011, 61/2016 и 118/2022)
- Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците (Сл.весник 224/2020 и 174/023)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (Сл. весник 67/2011)
- Правилник за детална содржина на потврдата за актуар (Сл. весник 2014, 170/2019)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (Сл. весник 5/2011, 41/2011 и 61/2016)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.1 Извештај за усогласеност (продолжение)

- Правилник за методот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Сл. весник 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020)
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Сл. Весник 318/2020)
- Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и /или реосигурување (Сл. весник 5/2011, 167/2011, 189/2013, 22/2016, 118/2022 и 130/2022).
- Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување (Сл. весник 260/2020)

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2023 година беа одобрени од страна на Одбор на директори на Друштвото на 13 февруари 2024 година.

Финансиските извештаи се подготвени според историска вредност, освен за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

2.2 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД” или „Денар”), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

2.3 Значајни сметководствени политики и проценки

Управување со ризици и претпоставка на континуитет

Друштвото редовно ги следи тековните и потенцијалните ризици и континуирано и одговорно управува со нив. Механизмите кои обезбедуваат деловен континуитет во случај на влошување на ситуацијата на локално и глобално ниво се утврдени на ниво на Групацјата. Ризичниот профил на Друштвото не отстапува значајно од година во година земајќи ги предвид промените на финансискиот пазар и новите вложувања во портфолиото во текот на периодот. Ликвидноста и капиталната адекватност на Друштвото континуирано се следи и е оценета како соодветна. Како резултат на тоа, може да се заклучи дека примената на претпоставката на континуитет е исто така соодветна.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.3 Значајни сметководствени политики и проценки (продолжение)

Обезвреднување и мерење на објективна вредност на финансиски средства

Во третиот квартал од 2023 година стапката на инфлација и натаму забавува на годишна основа, со што се сведе на едноцифрено ниво и во просек изнесува 7,7%. Забавен раст на домашните цени се забележува кај сите три главни категории – храната, енергијата и базичната инфлација, со најголем придонес на цените на храната. Во поглед на факторите коишто би влијаеле врз идната краткорочна динамика на потрошувачките цени, во третиот квартал се забележува пад на цените на домашните производители на индустриски производи и натамошно забавување на странската увезена инфлација, надолнето со владините мерки за намалување и замрзување на цените на дел од прехранбените производи и пијалаци, донесени во септември. Во однос на очекувањата за стапката на инфлација во наредниот период, според анкетата на Народната банка, економските аналитичари и натаму предвидуваат нејзино постепено забавување, што е главно во согласност со проектираната динамика на инфлацијата на Народната банка и меѓународните институции. Каматната стапка на благајничките записи се зголеми во Декември до нивото од 6,30%. Ова предизвика и значајни промени на финансискиот пазар како и зголемување на каматните стапки на држаните обврзници и депозитите во банки соодветно. Овие промени не предизвикаа дополнителни промени во мерењето на финансиските средства како и проценка на соодветноста на објективната вредност и проценка на евентуално обезвреднување на вложувањата кои се класифицираат како расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат за тргување.

Промени во сметководствени проценки

Како резултат на актуелните промени на пазарот и очекуваните трендови за остварување на приноси од вложувањата, вкупната каматна стапка за определување на добивката се намалува на 3% за 2022 година и 2,75% за 2023 година. Едновремено од мај 2021 година се намали и техничката камата на договорите за животно осигурување на 1,5% (претходно 2%). Со тоа просечната пондерирани висина на техничката каматна стапка за пресметка на математичката резерва согласно гарантираните каматни стапки по договорите изнесува 2,79%. Како резултат на тоа и согласно развојот на портфолиото, математичката резерва е зголемена за 150.652.046 денари (2022: 210.811.187 денари). Ова е тековна проценка направена врз основа на расположливите информации во моментот.

2.4 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во билансот на успех освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2023 и 2022 година беа како што следи:

	2023	2022
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,495	61,4932

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

3.1 Договори за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење

Премии

Бруто полисирана премија за осигурување на живот и бруто полисирана премија за осигурување на живот каде инвестицискиот товар е на осигуреникот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои достасуваат (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која достасала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година. Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на смрт, откуп или доживување) се зголемува за оствареното учество во добивката (за полисите кои имаат учество во добивката) и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и оствареното учество во добивката до моментот на пресметувањето. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати искуства и трендови.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти. Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е обезвреднето доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

(i) Приходи од премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 3.1.

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени по основ на провизии од полисирани премии предадени во реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, нереализирани и реализирани капитални добивки од продажба на хартии од вредност и курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Расходи

(i) Расходи од закупници направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(ii) Финансиски расходи

Финансиските расходите вклучуваат расходи од камати, расходи од амортизација на средствата купени со премија и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во билансот на успех со користење на методот на ефективна камата.

3.4 Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Друштвото исплаќа две просечни нето плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно македонската законска регулатива и критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

3.5 Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех освен кога се однесува за ставки коишто се пренесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината зголемена за непризнати трошоци за даночни цели, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2022: 10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

3.6 Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат во нето износ како “останати приходи” во билансот на успех.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6 Недвижности и опрема (продолжение)

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Службени возила	25
Компјутерска опрема	25
Канцелариски машини	20
Канцелариски мебел	20

Методите на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

3.7 Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Нематеријални средства (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на средствата се проценува на секој датум на известување.

3.8 Средства земени под наем - наемател

Наемите на средствата во услови кога Друштвото ги презема сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетно признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицирани како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот за финансиска состојба на Друштвото.

3.9 Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност низ билансот на успех. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се недеривативни средства за кои Друштвото има намера да ги држи на неодредено време, но може да се продадат заради подобрување на ликвидноста, промени на каматни стапки, курс или цена на инструментот. Финансиските вложувања расположливи за продажба се мерат според нивната објективна вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартиите од вредност издадени од Р.С Македонија кои не се котирани на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавачот на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи за продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или обезвреднат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Вложувања во хартии од вредност за тргување

Вложувањата во хартии од вредност за тргување се вложувања за кои Друштвото има намера да ги држи определено време и да ги продаде кога за тоа ќе се создадат поволни услови.

Финансиските вложувања за тргување се мерат според нивната објективна вредност на датумот на вреднување и известување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатна добивка во периодот во кој настануваат.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(v) Исправка на финансиски средства

Посебна резерва на побарувањата

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супервизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.
- 6) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(v) Исправка на финансиски средства (продолжение)

Поседна резерва на побарувањата (продолжение)

Друштвото, на 31.12.2023 година ја утврди исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	121 до 270 дена	51%
Д	271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Исправка на вредност на финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите за продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ билансот на успех.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи за продажба сопственички хартии од вредност се признава во капиталот.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.10 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки, како и паричните средства во благајна со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

3.11 Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

3.12 Обезвреднување на не-финансиски средства

Сметководствената вредност на не-финансиските средства на Друштвото, се проценува на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Обврски спрема добавувачи и останати тековни обврски

Обврските спрема добавувачи и останатите тековни обврски се финансиски обврски кои се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи и останатите тековни обврски се депризнаваат кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.14 Бруто технички резерви

Технички резерви

Заради обезбедување на долгорочно и континуирано извршување на сите обврски од договорите за осигурување, Друштвото издвојува технички резерви кои се состојат од:

- Резерви за неистечени ризици,
- Резерви за бонуси и попусти,
- Резерви за штети, и
- Други технички резерви.

Покрај горенаведените резерви, Друштвото издвојува и математичка резерва за осигурувањето на живот и дополнителното здравствено осигурување за кое се однесуваат таблиците на веројатност и пресметките кои се слични со осигурувањето на живот, согласно техничките основи на производите на осигурување и согласно природата на преземените ризици. Исто така Друштвото издвојува и посебна резерва за осигурителните полиси кај кои инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

Резерва за преносна премија

Друштвото проценува и издвојува бруто резерви за преносни премии одделно за секој договор за осигурување во однос на кој Друштвото сноси ризик. Друштвото издвојува резерви за преносни премии за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто полисираната премија што се пренесува во идниот пресметковен период во сооднос меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период од истекот на договорите за осигурување.

За договорите за осигурување на живот за кои се издвојува математичка резерва, преносните премии се додаваат на износот на пресметаната математичка резерва.

Поединечната пресметка на резервите за преносни премии за секој договор за осигурување, имајќи предвид дека ризикот е рамномерно распределен за целото времетраење на истиот, се врши по методот „pro rata temporis“.

Дополнителна резерва за неистечени ризици

Друштвото проценува и издвојува дополнителна резерва за неистечени ризици земајќи предвид дека резервата за неистечени ризици на датумот на процена и на ниво на хомогено портфолио, како минимум треба да одговара на номиналната вредност на паричните текови кои се однесуваат на развојот на идните: премии, надоместоци, штети, трошоци, даноци и другите парични текови кои се однесуваат на осигурително-техничкото работење на друштвото на осигурување, вклучително и маргина за неповолни отстапувања, кои ќе се појават после датумот на процена.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Бруто технички резерви (продолжение)

Дополнителна резерва за неистечени ризици (продолжение)

Друштвото ја пресметува дополнителната резерва за неистечени ризици, преку проценка на вкупните очекувани идни штети (вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети) и вкупниот износ на трошоци кои се пресметани во цената на осигурување, но не се настанати до пресметковниот датум, и потоа истите ги намалува за претходно проценетите резерви за преносни премии.

Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси се издвојуваат врз основа на правото на удел (учество) во добивката, кое е предвидено согласно тарифите и договорите за осигурување, по поединечен договор за осигурување, при што висината на добивката се пресметува врз основа на приносот од вложувањата на средствата од математичката резерва и е во корелација со разликата помеѓу вкупната каматна стапка за определување на добивка (утврдена со соодветна одлука) и техничката каматна стапка. Резервите за бонуси и попусти се додаваат на износот на пресметаната математичка резерва.

Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги надомести, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавремено извршување на обврските на Друштвото по комплетирани оштетени побарувања.

Друштвото прави проценка за резервите за штети за сите штетни настани кои потекнуваат од договорите од сопственото портфолио. Овие резерви, покрај проценетите обврски за настанати и пријавени штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати но непријавени штети, како и резерви за директни и индиректни трошоци за обработка и решавање на штети.

Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото врши проценка на очекуваниот износ за надоместок за секоја штета поединечно врз основа на расположливата документација. Доколку нема соодветна документација, се користи мислење на соодветен експерт (лекар, актуар, адвокат и слично).

При тоа Друштвото го зема во предвид следново:

- Медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови и
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Бруто технички резерви (продолжение)

Резерви за настанати но непријавени штети

Резервите за настанати но непријавени штети се издвојуваат за дополнителното осигурување за инвалидност од несреќен случај. IBNR се пресметува со користење на повеќе признати актуарски методи. Основен метод за пресметка на резервите за настанати но непријавени штети е методот на триангулација на штети односно Chain Ladder метод, врз основа на статистичките податоци за настанати штети во последните 5 односно 7 години. При користење на овој метод се земаат во предвид и потенцијалните можности за отстапување во развојните фактори, поради што се прави и соодветна корекција. Дополнително, заради проверка на можните отстапувања, се прави и проценка на IBNR резервите и со користење на дополнителни актуарски метода: метод на триангулација на штети врз основа на статистичките податоци за исплатени штети, B-F метод со кој се зема предвид и потенцијалната идна изложеност на ризик од штети, метод на просечен износ на штети и и метод на очекуван коефициент на штети.

Пресметка на резерви за настанати но непријавени штети се прави и за дополнителното осигурување од смрт поради незгода, како и за колективното осигурување од смрт од болест. Земајќи предвид дека нема доволно искуство за овој тип на штети бидејќи нивниот број е многу мал за проценка или засега нема штети, Друштвото користи пашални методи преку просечен износ на резервирани и исплатени штети односно проценети штети и метод на очекуван коефициент на штети.

Истотака по препорака на реосигурителот направена е резервација за настанати но непријавени штети за кредитно животно осигурување. Се изготвуваат неколку пресметки со користење на метод на триангулација на штети, со настанати штети и со ликвидирани штети, пресметки со просечни штети и со B-F методи со претпазливо проценет фактор на штети врз основа на искуството со штети. Методот за ова осигурување се врши по препорака на реосигурителот кој презема и 75% од ризикот, односно со прудентен очекуван коефициент на штети согласно искуствата на реосигурителот.

Резерви за повторно отворени штети

Друштвото ги регистрира како развој на постојните штети. Резервите за повторно отворени штети, односно резервите за штети кои ќе бидат повторно отворени се третираат како дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно од резервите за настанати, но непријавени штети.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се составен дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно резерва за настанати, но непријавени штети.

Друштвото ги пресметува резервите за индиректни трошоци за обработка на штети врз основа на фактичките индиректни трошоци поврзани со обработка на штетите и проценка на износот на трошоци потребни за сервисирање на штетите во случај на престанок на работа на друштвото врз основа просечен број на отворени, ликвидирани и резервирани штети, просечни административни трошоци за обработка на штетите кои вклучуваат плата на вработените одговорни за обработка на штети, трошоци за наем на деловен простор и останати административни трошоци., како и маргина за евентуални непланирани трошоци.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Бруто технички резерви (продолжение)

Резерви за штети нето од реосигурување и/или соосигурување (продолжение)

Друштвото ги пресметува овие резерви како разлика од бруто резервите за штети со реосигурителниот и/или соосигурителниот дел од штетата, пресметан врз основа на договорот за реосигурување и/или соосигурување.

3.15 Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Резерви

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност Друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2023 година и 31 декември 2022 година се презентирани во табелата подолу:

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение)

(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)

31 декември 2023 <i>(Во илјади денари)</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	92.985	749.400	161.689	463%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	106.315	762.730	161.689	472%	8%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	79.655	736.070	161.689	455%	(8%)
10% зголемување на математичката резерва	(226.888)	429.527	161.689	266%	(198%)
10% намалување на математичката резерва	412.858	1.069.273	161.689	661%	198%
10% зголемување на вкупните трошоци	39.437	695.852	161.689	430%	(33%)
10% намалување на вкупните трошоци	146.533	802.948	161.689	497%	33%

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение)

(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)

31 декември 2022	Добивка за годинат а	Капита л и резерв и	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициен т на покриеност	Промена на коефициен т на покриеност
<i>(Во илјади денари)</i>					
Тековна позиција	84.002	661.522	154.896	427%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	96.121	673.641	154.896	435%	8%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	71.883	649.403	154.896	419%	(8%)
10% зголемување на математичката резерва	(220.805)	356.715	154.896	230%	(197%)
10% намалување на математичката резерва	388.809	966.329	154.896	624%	197%
10% зголемување на вкупните трошоци	32.888	610.408	154.896	394%	(33%)
10% намалување на вкупните трошоци	135.116	712.636	154.896	460%	33%

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио, кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува.

Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во нетехничките делови од договорот при неговото продолжување.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Стратегија за математичка резерва

Друштвото издвојува математичка резерва во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбеди покривање на сите обврски од договорите за осигурување каде осигурениот настан зависи од ризиците кои се релевантни за конструкција на таблиците за веројатност. Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и сегашна вредност на идните премии, поединечно за секој договор. Доколку методот за процена на математичката резерва наложува и издвојување на преносна премија, истата се додава на износот на пресметаната математичка резерва.

Кај основните осигурувања на живот согласно регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување е дозволено намалување на математичката резерва за вистинските неамортизирани трошоци за стекнување (цилмеризација), при што стапката на цилмеризација не може да биде поголема од 3,5% од договорената сума на осигурување. Стапката на цилмеризација која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2022: 3,5%).

Во пресметките на математичката резерва се користат следниве годишни технички каманти стапки, согласно гарантираните каматни стапки по договорите:

- 3,00% за договорите склучени до 31.12.2015 г.
- 2,25% за договорите склучени меѓу 1.1.2016 г. и 1.5.2020 г.
- 2,00% за договорите склучени меѓу 1.5.2020 г. и 1.5.2021 г.
- 1,50% за договорите склучени од 1.5.2021 г.

По исклучок, за договорите од ГДД1 и РДД31 тарифите, примената на техничка каматна стапка со висина од 2,25% се применуваше од 1.11.2015 г. до 1.5.2020 г.

Математичката резерва на пресекот на периодот е пресметана со линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот од осигурителната година во која припаѓа денот на пресметката, за секој договор за осигурување.

За ФЛД1 тарифата, осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови во случај на смрт и доживување не се пресметува математичка резерва. Постои само посебна резерва која е еднаква на вредноста на инвестициската сметка која е директно поврзана со уделите во инвестицискиот фонд. Формулата прикажува приближна вредност на денот на проценка, која е еднаква на производот на бројот на удели на инвестицискиот фонд кои ги поседува осигуреникот на својата инвестициска сметка и вредноста на уделите на фондот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
(продолжение)

Стратегија за математичка резерва (продолжение)

Договори за реосигурување

Во 2023 година активни се следниве договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	<p>1) Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања (индивидуални и колективни), осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови и дополнителни осигурувања поврзани со нив, освен инвалидитет како последица на незгода; Quota Share договор;).</p> <p>2) Договор по ризик со кој е покриено дополнително осигурување на инвалидитет како последица од незгода; Quota Share договор.</p> <p>3) Договор по настан со кој е покриено дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (смрт или инвалидитет како последица на незгода, болнички дневници и други бенефиции при хоспитализација, работна неспособност). Excess of loss договор</p> <p>4) Договор по настан со кој е покриено целокупно работење во врска со осигурување на живот и дополнително здравствено осигурување со исклучок на дополнително осигурување за смрт, инвалидност и работна неспособност како последица од незгода – кумулативно; X/L договор</p>
Groupama Life Experss (претходен назив SOGE Life) /Бугарија	<p>1) Договор по ризик со кој е покриено групно животно осигурување со дополнително осигурување на индивидуални корисници на банкарски производи во случај на смрт од било која причина, смрт поради несреќен случај, трајна и целосна загуба на самостојност и целосна и трајна инвалидност, Quota Share договор и дополнителен Surplus.</p>
Münchener Rueckversicherungs- Gesellschaft / СР Германија	<p>1) Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања и осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања, освен инвалидитет како последица на незгода; Surplus договор</p>
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. / LUXEMBOURG Branch	<p>1) Договор по ризик, , со кој е покриено колективно ризико осигурување на живот во случај на смрт од болест за фирми со поголеми осигурени износи од стандардните; Quota Share договор. Прекинат заклучно со 31.12.2023 од страна на Generali заради промена на нивната деловна политика, а согласно кој во пракса и немаше ниту една реосигурена полиса.</p>

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Договори за реосигурување (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2023 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 3.267.190 илјади (2022: МКД 3.075.821 илјади). Овие средства се состојат од парични средства, депозити во банки, удели во инвестициони фондови, вложување во ЕТФ, позајмици дадени на имателите на полиси и хартии од вредност издадени од Р.С Македонија. На 31 декември 2023 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 80.000 илјади (2022: МКД 79.998 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки и хартии од вредност издадени од Р.С Македонија. Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките резерви:

<i>(Во илјади денари)</i>	2023	2022
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки	21.321	42.320
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ	419.000	523.000
Удели во инвестициони фондови	197.807	45.461
Индексен фонд (ЕТФ)	22.556	19.060
Позајмици дадени на имателите на полиси	4.969	5.542
Обврзници и други хар. од вред. за кои гарантира Р.С Македонија	2.601.537	2.440.438
	3.267.190	3.075.821
Обврски (Математички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	3.198.726	3.048.074
Дел за реосигурителот	(5.696)	(5.773)
	3.193.030	3.042.301
Покриеност на математичката резерва	74.160	33.520

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>(Во илјади денари)</i>	2023	2022
Средства		
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ	20.000	20.000
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира Р.С Македонија	60.000	59.998
	<u>80.000</u>	<u>79.998</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	84.030	79.422
Дел за реосигурителот	(23.134)	(25.675)
	<u>60.896</u>	<u>53.747</u>
Покриеност на техничките резерви	<u>19.104</u>	<u>26.251</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; краткорочните и долгорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Р.С Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; уделите во инвестициските фондови кои се регистрирани во Р.С Македонија не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување, како и вложувањата со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или членка на ОЕЦД не смеат да надминат повеќе од 20% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви. На 31 декември 2023 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 0,7% (2022: 1,4%), депозити во банки изнесуваат 12,8% (2022: 17,0%), уделите во отворените инвестициони фондови изнесуваат 6,0% (2022: 1,5%), учеството на ЕТФ-от е 0,7% (2022: 0,6%), позајмиците дадени на имателите на полиси изнесуваат 0,2% (2022: 0,2%) додека државните обврзници изнесуваат 79,6% (2022: 79,3%) од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2023 година депозитите во банки изнесуваат 25,0% (2022: 25,0%), дозволен лимит е 60%, а додека државните обврзници изнесуваат 75,0% (2022: 75,0%), дозволен лимит е 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

(i) Географска и секторска концентарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Р.С Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

- Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

5.1 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото, должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Средствата и обврските на Друштвото групирани според видот на каматна стапка и според преостаната договорна рочност на датумот на известување се прикажани во табелата подолу:

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

Во илјади денари)

31 декември 2023	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства								
- Орочени депозити	439.000	8.000	7.000	53.000	144.000	227.000	-	-
- Заеми	4.969	-	-	-	-	4.969	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	3.237.688	-	9.973	-	222.318	176.010	2.829.387	-
- Инвестициски и индексни фондови	227.113	-	-	-	-	-	-	227.113
- Вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	52.714	-	-	-	-	-	-	52.714
Средства од реосигурување	28.830	-	-	-	-	-	-	28.830
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	108.191	-	-	-	-	-	-	108.191
Парични средства и паричен еквивалент	49.166	23.587	7.825	-	-	-	-	17.754
Активни временски разграничувања	387	-	-	-	-	-	-	387
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	(3.335.470)	-	-	-	-	-	-	(3.335.470)
Обврски кон реосигурители	(136)	-	-	-	-	-	-	(136)
Останати обврски	(58.125)	-	-	-	-	-	-	(58.125)
Пасивни временски разграничувања	(6.059)	-	-	-	-	-	-	(6.059)
Неусогласеност на средствата и обврските	748.268	31.587	24.798	53.000	366.318	407.979	2.829.387	(2.964.801)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

Во илјади денари)

31 декември 2022	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства								
- Орочени депозити	543.000	8.000	-	33.000	54.000	448.000	-	-
- Заеми	5.542	-	-	-	-	5.542	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	3.004.910	-	-	-	-	260.762	2.744.148	-
- Инвестициски фонд	76.908	-	-	-	-	-	-	76.908
- Вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	24.197	-	-	-	-	-	-	24.197
Средства од реосигурување	31.448	-	-	-	-	-	-	31.448
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	92.592	-	-	-	-	-	-	92.592
Парични средства и паричен еквивалент	88.935	79.322	2.575	-	-	-	-	7.038
Активни временски разграничувања	543	-	-	-	-	-	-	543
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	(3.151.693)	-	-	-	-	-	-	(3.151.693)
Обврски кон реосигурители	(722)	-	-	-	-	-	-	(722)
Останати обврски	(48.582)	-	-	-	-	-	-	(48.582)
Пасивни временски разграничувања	(3.523)	-	-	-	-	-	-	(3.523)
Неусогласеност на средствата и обврските	663.555	87.322	2.575	33.000	54.000	714.304	2.744.148	(2.971.794)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото најмногу вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	2023	2022
Финансиски средства		
- Орочени депозити	439.000	543.000
- Заеми	4.969	5.542
- Хартии од вредност расположливи за продажба	3.237.688	3.004.910
- Инвестициски и индексни фондови	227.113	76.908
- Вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	52.714	24.197
Средства од реосигурување	28.830	31.448
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	108.191	92.592
Парични средства и парични еквиваленти	49.166	88.935
Вкупно	4.147.671	3.867.532

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувања по основ на осигурување е презентирана подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	1.631	-	1.631	-
31-60 дена	21.735	2.173	19.562	10%
61-120 дена	9.304	2.884	6.420	31%
121-270 дена	2.249	1.147	1.102	51%
271-365 дена	305	217	88	71%
Над 365 дена	252	252	-	100%
31 декември 2023	35.476	6.673	28.803	18,81%

<i>(Во илјади денари)</i>	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	1.875	-	1.875	-
31-60 дена	22.199	2.220	19.979	10%
61-120 дена	7.260	2.251	5.009	31%
121-270 дена	906	462	444	51%
271-365 дена	102	72	30	71%
Над 365 дена	33	33	-	100%
31 декември 2022	32.375	5.038	27.337	15,56%

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

(Во илјади денари)

31 декември 2023	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	643.557	3.265.213	3.908.770
Дел за реосигурување во БТР	-	28.830	28.830
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	52.714	-	52.714
Побарувања	13.920	94.271	108.191
Парични средства и парични еквиваленти	49.166	-	49.166
Активни временски разграничувања	387	-	387
Вкупно средства	759.744	3.388.314	4.148.058

Бруто технички резерви	-	3.335.470	3.335.470
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	136	136
Останати обврски	10.007	48.118	58.125
Пасивни временски разграничувања	523	5.536	6.059
Вкупно обврски	10.529	3.389.260	3.399.790
Нето вредност	749.215	(946)	748.269

31 декември 2022	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	600.847	3.029.513	3.630.360
Дел за реосигурување во БТР	-	31.448	31.448
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	24.197	-	24.197
Побарувања	7.339	85.253	92.592
Парични средства и парични еквиваленти	88.935	-	88.935
Активни временски разграничувања	543	-	543
Вкупно средства	721.861	3.146.214	3.868.075

Бруто технички резерви	-	3.151.693	3.151.693
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	722	722
Останати обврски	8.509	40.073	48.582
Пасивни временски разграничувања	3.523	-	3.523
Вкупно обврски	12.032	3.192.488	3.204.520
Нето вредност	709.829	(46.274)	663.555

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик (продолжение)

Следната табела ја покажува сензитивата анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на биланс на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	(5.177)	(4.627)	5.177	4.627
Нето ефект	(5.177)	(4.627)	5.177	4.627

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможнота да се продадат средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на средствата и обврските (продолжение)

(Во илјади денари)

31 декември 2023	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	444.291	256.906	151.073	1.121.018	1.988.196	3.961.484
Дел за реосигурување во БТР	1.215	1.960	2.948	7.450	15.257	28.830
Побарувања	102.258	5.933	-	-	-	108.191
Парични средства	49.166	-	-	-	-	49.166
Активни временски разграничувања	387	-	-	-	-	387
	597.317	264.799	154.021	1.128.468	2.003.453	4.148.058
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	140.542	226.688	341.108	861.951	1.765.181	3.335.470
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	136	-	-	-	-	136
Останати обврски	58.125	-	-	-	-	58.125
Пасивни временски разграничувања	6.059	-	-	-	-	6.059
	204.862	226.688	341.108	861.951	1.765.181	3.399.790
Рочна усогласеност	392.455	38.111	(187.087)	266.517	238.272	148.268

**5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
 (продолжение)**

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на средствата и обврските (продолжение)

(Во илјади денари)

31 декември 2022	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	132.461	688.284	34.020	701.600	2.073.995	3.630.360
Дел за реосигурување во БТР	1.612	2.129	2.486	7.984	17.237	31.448
Побарувања	87.818	4.774	-	-	-	92.592
Парични средства	88.935	-	-	-	-	88.935
Активни временски разграничувања	543	-	-	-	-	543
	311.369	695.187	36.506	709.584	2.091.232	3.843.878
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	161.602	213.415	249.195	800.035	1.727.446	3.151.693
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	722	-	-	-	-	722
Останати обврски	48.582	-	-	-	-	48.582
Пасивни временски разграничувања	3.523	-	-	-	-	3.523
	214.429	213.415	249.195	800.035	1.727.446	3.204.520
Рочна усогласеност	96.940	481.772	(212.689)	(90.451)	363.786	639.358

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, Одделните вложувања на капиталот можат да изнесуваат најмногу до: 60% за вложувања во недвижности; 15% за вложувања во аконтации и заеми што друштвото според Општите услови на осигурувањето ги одобрува со презентација на сопствените полиси за кои премијата е навремено уплатена, при што одделното вложување во вакви заеми не може да надмине 1% од капиталот. Друштвото може неограничено да ги вложува средствата на капиталот во државни хартии од вредност, банки и да одобрува заеми на правни лица со обезбедување на банкарска гаранција, притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања во една банка можат да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот. Вкупните финансиски вложувања кај поединечен субјект кој не е банка, можат да изнесуваат најмногу до 10% од капиталот.

На 31 декември 2023 година Друштвото има вложувања од капиталот во државни хартии од вредност, удели во инвестициони фондови и парични средства во банки. На 31 декември 2023 година Друштвото нема депозити во банки како вложувања од капиталот.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот (продолжение)

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2023	2022
Бруто математичка резерва	1	3.198.726	3.048.074
Нето математичка резерва	2	3.193.030	3.042.301
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0,998	0,998
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	127.721	121.692
	6	1.596.024	1.545.467
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	7	37.448	1.574
	8	7.503.046	7.279.586
	9	24.161	23.387
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	9.130.823	8.820.853
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,999	0,999
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	24.146	23.371
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	151.868	145.063

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот (класа 21) е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2023	2022
Бруто резерва	1	52.714	24.197
Нето резерва	2	52.714	24.197
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1,000	1,000
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	2.109	968
	6	-	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	7	-	-
	8	1.173.399	876.953
	9	3.520	2.631
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1.173.399	876.953
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1,000	1,000
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	3.520	2.631
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување каде инвестицијскиот ризик е на товар на осигуреникот	14	5.629	3.599

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2023	2022
Бруто полисирана премија	1	45.127	49.474
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	8.123	8.905
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	8.123	8.905
Бруто исплатени штети	5	13.036	8.302
Нето исплатени штети	6	6.728	5.812
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	0,516	0,700
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]*[7]$)	8	4.192	6.234
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност		161.689	154.896

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот (продолжение)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

(Во илјади денари)

	Ознака	2023	2022
Основен капитал, чл.69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13)	I	635.573	570.069
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	183.999	183.999
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	224.074	196.073
Пренесена нераспределена добивка	I4	231.675	194.122
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	189	-
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност	I9	-	-
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I10	3.986	4.125
Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО*	I12	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	18.358	6.623
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	II5	13.383	5.472
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објект. вред.	II6	4.975	1.151
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	-	576.692
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	653.931	576.692
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	161.689	154.896
Капитал	VI3	653.931	576.692
Гарантен фонд	VI4	184.485	184.480
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	469.446	392.212
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	492.243	421.796

6. Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2023 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				<i>(Во илјади денари)</i>
Финансиски вложувања расположливи за продажба	143.248	204.557	3.116.996	3.464.801
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	-	52.714	-	52.714
2022 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	71.714	12.387	2.952.256	3.036.357
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	-	24.197	-	24.197

Објективната вредност на државните обврзници класификувани во ниво 3 се одредува преку дисконтирање на идните парични приливи и одливи со примена на методот на ефективна каматна стапка. Евентуалните разлики на ваквото вреднување и сметководствената вредност на вложувањата се евидентира во ревалоризационите резерви на Друштвото.

6. Објективна вредност (продолжение)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2023				
Финансиски средства				
Орочени депозити	-	439.000	439.000	439.144
Заеми на иматели на полиси	-	4.969	4.969	4.969
Средства од реосигурување	28.830	-	28.830	28.830
Побарувања	108.191	-	108.191	108.191
Парични средства и паричен еквивалент	49.166	-	49.166	49.166
	186.187	443.969	630.156	630.300
Финансиски обврски				
Обврски кон реосигурители	-	-	136	136
Останати обврски	-	-	58.125	58.125
	-	-	58.261	58.261

<i>(Во илјади денари)</i>	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2022				
Финансиски средства				
Орочени депозити	-	543.000	543.000	542.784
Заеми на иматели на полиси	-	5.542	5.542	5.542
Средства од реосигурување	31.448	-	31.448	31.448
Побарувања	92.592	-	92.592	92.592
Парични средства и паричен	88.935	-	88.935	88.935
	212.975	548.542	761.517	761.301
Финансиски обврски				
Обврски кон реосигурители	-	-	722	722
Останати обврски	-	-	48.582	48.582
	-	-	49.304	49.304

6. Објективна вредност (продолжение)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања и обврски не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

7. Заработена премија (нето приходи од премија)

	2023	2022
Бруто полисирана премија за осигурување		
Осигурување живот	402.170	414.176
Осигурување на живот кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	57.643	40.365
Дополнително осигурување незгода	45.356	49.739
	505.169	504.280
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(22.761)	(23.316)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(1.178)	(991)
-Groupama Life Express / Бугарија	(8.374)	(11.814)
	(32.313)	(36.121)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)	913	395
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	141	159
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(24)	(27)
	117	132
	473.886	468.686

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи
31 декември 2023 година
во илјади денари (доколку не е поинаку наведено)

8. Приходи од вложувања

	2023	2022
Приходи од камати:		
-Камати од обврзници	120.739	111.672
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	451	427
-Камати од депозити	12.111	9.089
	133.301	121.188
Позитивни курсни разлики	344	185
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата	5.782	209
Реализирани добивки од продажба на удели во инвестициони фондови	1.382	782
Останати приходи од вложувања	11.497	692
Вкупно приходи од вложувања	152.306	123.056

Од вкупниот износ на приходи од вложувања, МКД 111.853 илјади (2022: МКД 104.511 илјади) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, МКД 2.411 илјади (2022: МКД 2.329 илјади) од вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви, а МКД 38.042 илјади (2022: МКД 16.216 илјади) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

9. Приходи по основ на провизии од реосигурување

	2023	2022
Приходи по основ на провизии од реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	8.513	9.216
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	-	336
-Groupama Life / Бугарија	2.866	2.831
	11.379	12.383

10. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2023	2022
Бруто износ на штети		
-Бруто исплатени штети	(233.701)	(176.917)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7.181	6.609
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	3.425	314
-Groupama Life / Бугарија	1.579	6.501
	12.185	13.424
	(221.516)	(163.493)
Промени во бруто резерви за штети		
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	(8.453)	(2.955)
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	2.904	4.687
-Промени во бруто резерви за индиректни трошоци	28	(860)
	(5.521)	872
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување		
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(20)	918
-Groupama Life / Бугарија	(2.638)	(2.911)
	(2.658)	(1.993)
	(229.695)	(164.614)

11. Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2023	2022
Промени во бруто математичка резерва		
-Промени во бруто математичка резерва	(160.566)	(216.168)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	5.343	(109.478)
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	(847)	112.116
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно	5.418	2.719
-Промени во посебна резерва за unit - linked	(28.517)	(11.843)
	(179.170)	(222.654)
Промени во бруто математичка резерва-дел во реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(167)	(93)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	90	(19)
	(77)	(112)
	(179.246)	(222.766)

12. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

	2023	2022
Трошоци за стекнување		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(56.863)	(54.760)
-Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа	(3.687)	(3.143)
- Останати трошоци за стекнување	(6.539)	(5.819)
	(67.089)	(63.722)
Административни трошоци		
-Амортизација на материјални и нематеријални средства	(396)	(965)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(20.437)	(19.446)
Останати административни трошоци		
- Трошоци за услуги	(23.935)	(19.168)
- Материјални трошоци	(1.713)	(831)
- Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	(1.410)	(1.779)
	(47.891)	(42.189)
	(114.980)	(105.911)

Трошоците за провизија за брокерски друштва и застапници вклучуваат трошоци за провизија на брокерски друштва во износ од 29.971 илјади денари (2022: 24.942 илјади денари), провизија за друштва за застапување во износ од 20.273 илјади денари (2022: 29.777 илјади денари), провизија за банки износ од 5.106 илјади денари (2022: 7.150 илјади денари) и провизија за застапници во износ од 1.513 илјади денари (2022: 41 илјади денари). Зувањето на трошоците за провизија од друштвата за застапување се должи на намалена продукција на нови договори за осигурување и намалена продажба преку банкочанал. Од друга страна зголемување на трошоците за провизија на брокерски друштва се должи на зголемена продукција на нови договори од брокерските друштва.

Трошоците за услуги во вкупен износ од МКД 23.935 илјади (2022: МКД 19.168 илјади) вклучуваат трошоци за кирија од поврзани страни во вкупен износ од МКД 5.496 илјади (2022: МКД 6.206 илјади) и трошоци за услуги од матичната компанија во износ од МКД 7.608 илјади (2022: МКД 4.209 илјади), (Белешка 29).

13. Трошоци од вложувања

	2023	2022
Негативни курсни разлики	(772)	(6.923)
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувањата (дел за договори за осигурување каде што осигуреникот го превзема инвестициониот ризик)	-	(2.834)
Расходи од амортизација на обврзници	(594)	(519)
	(1.366)	(10.276)

14. Останати осигурително технички трошоци, намалени за трошоци на реосигурување

	2023	2022
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на осигурување	(4.164)	(4.292)
Отпис на мали износи по полиси	(102)	(138)
Трошоци за променлива провизија	(2.540)	(1.962)
	(6.806)	(6.392)

Трошоците за променлива провизија во 2023 година се однесуваат на провизија за Шпаркасе Банка, пресметана според финансискиот протокол бр. 05-243/1 од 28.05.2012 и претставува 25% од техничкиот резултат за спроведување на кредитното животно осигурување.

15. Данок на добивка

Признаен во билансот на успех

	2023	2022
Тековен данок од добивка	(10.640)	(9.909)
	(10.640)	(9.909)

Усогласување со применетата даночна стапка

	2023	2022
Добивка пред оданочување	103.625	93.911
Расходи непризнати за даночни цели	(2.779)	(5.177)
Даночна основица	106.404	99.088

Вкупен данок на добивка (10%)	(10.640)	(9.909)
Ефективна даночна стапка	10,27%	10,55%

Одложени и тековни даночни средства и обврски

	2023	2022
Пополнат данок на добивка	-	-
	-	-
Обврски за данок на добивка	1.084	1.137
Одложени даночни обврски од нереализирана добивка од финасиски вложувања во должнички хартии од вредност расположливи за продажба	2.295	828
Останати даночни обврски	433	263
	3.812	2.228

16. Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2022	673	673
На 31 декември 2022	673	673
На 1 јануари 2023	673	673
Зголемување	189	189
На 31 декември 2023	862	862
Амортизација		
На 1 јануари 2022	(673)	(673)
Амортизација за годината (Белешка 12)	-	-
На 31 декември 2022	(673)	(673)
На 1 јануари 2023	(673)	(673)
Амортизација за годината (Белешка 12)	-	-
На 31 декември 2023	(673)	(673)
Сметководствена вредност		
На 31 декември 2022	-	-
На 31 декември 2023	189	189

17. Опрема и останати средства

	Опрема, возила и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2022	12.139	12.139
Зголемување	212	212
На 31 декември 2022	12.351	12.351
На 1 јануари 2023	12.351	12.351
Зголемување	5.005	5.005
На 31 декември 2023	17.356	17.356
Амортизација		
На 1 јануари 2022	(10.865)	(10.865)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(965)	(965)
На 31 декември 2022	(11.830)	(11.830)
На 1 јануари 2023	(11.830)	(11.830)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(396)	(396)
На 31 декември 2023	(12.226)	(12.226)
Сметководствена вредност		
На 31 декември 2022	521	521
На 31 декември 2023	5.130	5.130

На 31 декември 2023 година Друштвото нема опрема и останати средства дадено под залог (2022: нема).

18. Останати финансиски вложувања

	2023	2022
Финансиски вложувања расположливи за продажба		
-за покритие на математичка резерва	2.821.900	2.459.498
-за покритие на технички резерви	60.000	59.998
-за покритие на капитал	582.901	516.861
	3.464.801	3.036.357
Финансиски вложувања за тргување		
-за покритие на математичката резерва	-	45.461
	-	45.461
Депозити, заеми и останати пласмани		
Дадени депозити		
-за покритие на технички резерви	20.000	20.000
-за покритие на математичка резерва	419.000	523.000
	439.000	543.000
Заеми		
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	4.969	5.542
	4.969	5.542
	3.908.770	3.630.360

На 31 декември 2023 година, Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во износ од МКД 3.237.688 илјади (2022: МКД 3.004.910 илјади) во државни обврзници издадени од Р.С Македонија кои имаат преостанати рокови на доспевање од 1 до 27 години (2022: од 2 до 28 години) и номинални каматни стапки од 1,625% до 5,90% (2022: 1,625% до 5%). Износот од МКД 204.557 илјади (2022: 12.387 илјади) се однесува на удели во инвестициски фонд: удели во новоснованиот обврзнички фонд Граве Флекс бонд ЕУР и Граве Глобал.

Износот од МКД 22.556 илјади (2022: 19.060 илјади) се однесува на удели во индексен инвестициски фонд, кој се тргува на берза и е класифициран како расположлив за продажба.

На 31 декември 2023 година, Друштвото има депозити во домашни банки кои имаат преостанати рокови на доспевање од 3 до 25 месеци (2022: од 3 до 30 месеци) и каматни стапки од 1,2% до 3,7% (2022: 0,8% до 3,0%).

19. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)

	2023	2022
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик		
Удели во инвестициски фондови	52.714	24.197
	52.714	24.197

Со состојба на 31 декември 2023 година, Друштвото има вложувања во удели во отворен инвестициски фонд (акциски фонд) кои служат за покривање на техничките резерви кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик и истите се класифицирани како вложувања расположливи за тргување кои се регистрирани и работат на територијата на Р.С Македонија во износ од МКД 52.714 илјади (2022: МКД 24.197 илјади).

Промената во објективната вредност преку билансот на успех е резултат на нето ефектот од вредносното усогласување односно од нереализирани добивки во вкупен износ од МКД 5.782 илјади (белешка 8), додека со состојба на 31 декември 2022, промената во објективната вредност преку билансот на успех е резултат на нето ефектот од вредносното усогласување односно од нереализирани загуби во вкупен износ од МКД 2.834 илјади (белешка 13) кои произлегуваат од сведување на објективна вредност на датумот на известување.

20. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2023	2022
Побарувања по основ на премии		
Побарувања по основ премии за осигурување	35.476	32.375
Исправка на вредност на побарувања	(6.673)	(5.038)
	28.803	27.337

Заклучно со 31 декември 2023 година, Друштвото склучило 1.739 (2022: 1.308) нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31 декември 2023 година од 18.472 осигурителни полиси (2022: 17.940 активни полиси) за животно осигурување.

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2023	2022
На 1 јануари:	(5.038)	(3.854)
дополнителна исправка на вредност	(3.364)	(2.495)
ослободување на исправка на вредност	1.729	1.311
На 31 декември	(6.673)	(5.038)

21. Парични средства и парични еквиваленти

	2023	2022
Парични средства во домашни банки	27.506	46.101
Парични средства во благајна	2	6
Издвоени парични средства за покритие на математичка резерва	21.321	42.320
Останати парични еквиваленти-бизнис картички	337	508
	49.166	88.935

Парите на денарски жиро сметки во домашни банки имаат варијабилни годишни камати, што зависи од банките и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се должни да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

22. Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

	2023	2022
Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		
- Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	131	-
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	2.247	-
- Groupama Life Express / Бугарија	1.323	-
	3.701	-

23. Останати побарувања

	2023	2022
Побарувања по основ на финансиски вложувања		
- Побарувања по основ на камати од обврзници	61.768	57.745
- Побарувања по основ на камати од депозити	13.919	7.340
	75.687	65.085

24. Акционерски капитал и резерви

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 обични акции (2022: 3.000 обични акции) со номинална вредност од ЕУР 1000 по акција, односно вкупно ЕУР 3.000.000 (2022: ЕУР 3.000.000). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2023 и 2022 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2023	Акционерски капитал ЕУР 2022	Сопственичка структура % 2023	Сопственичка структура % 2022
Акционер				
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Австрија	3.000.000	3.000.000	100%	100%
	3.000.000	3.000.000	100%	100%

24. Акционерски капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

Во текот на 2023 година беше исплатена дивиденда во износ од МКД 18.447.960 (2022: МКД 18.488.100)

Заработка по акција

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2023	2022
Заработка која припаѓа на акционерите	92.985	84.002
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето (загуба)/добивка која припаѓа на имателите на обични акции	92.985	84.002
Пондериран просечен број на обични акции	3.000	3.000
Основна (загуба)/заработка по акција (Денари по акција)	31.00	28.00

Резерви на сигурност (законски резерви)

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

25. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Бруто технички резерви

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Бруто резерва за преносна премија	15.568	16.481
Бруто математичка резерва		
- преносни премии за животна осигурување	157.561	162.979
- математичка резерв. по основ животна осиг.	2.929.308	2.768.743
- резерва за удел во добивка	104.622	109.965
- резерва за идни бонуси и попусти	7.235	6.387
	<u>3.198.726</u>	<u>3.048.074</u>
Посебна резерва за унит линк		
- посебна резерва за unit-linked	52.714	24.197
	<u>52.714</u>	<u>24.197</u>
Бруто резерви за штети		
- резерви за пријавени неисплатени штети	49.933	41.480
- резерви за настанати непријавени штети	17.697	20.600
- резерви за трошоци за штети	832	861
	<u>68.462</u>	<u>62.941</u>
	<u>3.335.470</u>	<u>3.151.693</u>

Реосигурување во бруто технички резерви

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Дел за реосигурување на преносна премија		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4.936	4.795
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија	308	332
	<u>5.244</u>	<u>5.127</u>
Дел за реосигурување на математичка резерва		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.474	5.640
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија	222	133
	<u>5.696</u>	<u>5.773</u>
Дел за реосигурување за резерви за штети		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9.843	9.863
- Groupama Life / Бугарија	8.047	10.685
	<u>17.890</u>	<u>20.548</u>
	<u>28.830</u>	<u>31.448</u>

26. Останати обврски

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи
31 декември 2023 година
во илјади денари (доколку не е поинаку наведено)

	2023	2022
Обврски од непосредни работи на осигурување		
- провизии на агенти и брокери	4.963	3.859
- примени аванси по премии	46.659	38.849
- провизии за profit sharing	2.540	1.962
	54.162	44.670
Обврски поврзани со реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	-	234
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	-	341
- Groupama Life /Бугарија	136	147
	136	722
Останати обврски		
- за плати на вработени	1.803	1.764
- обврски кон добавувачи во земјата и странство	494	339
- по договор за дело	126	315
- обврска за лиценца	1.459	1.223
- обврска кон Граве Недвижности-Скопје	81	271
	3.963	3.912
	58.261	49.304

27. Пасивни временски разграничувања

	2023	2022
Однапред пресметани трошоци	522	522
Однапред пресметани трошоци – Грацер	1.845	-
Одложено плаќање на провизии	3.692	3.001
	6.059	3.523

28. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Вкупниот износ на судски барања за исплата на штети изнесува МКД 3,606 илјади. Овие судски постапки се во тек, при што по овој основ, како сопствена проценка за исходот на истите, Друштвото издвојува резерви за судски спорови во износ од МКД 3,561 илјади кои се вклучени во резервите за штети. Исходот на овие судски барања во иднина е крајно неизвесен со оглед на должината на судските процеси и големата неизвесност во нивното решавање.

29. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2023 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2022 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР или еквивалент од МКД 183.999 илјади на денот на уплатата на капиталот, додека гарантниот фонд изнесува 3.000.000 ЕУР или МКД 184.485 илјади на 31 декември 2023 година. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") за капиталот на Друштвото преку кварталните извештаи.

30. Оперативен лизинг

Друштвото во август 2019 година склучи нов договор за изнајмување на деловни простории, со рок до 31 декември 2050 година.

Обврски по неотповиклив оперативен лизинг се следниве:

	2023	2022
Помалку од една година	4.750	4.540
Помеѓу една и дваесет и девет години	127.982	126.861
	132.732	131.401

Во текот на годината завршена на 31 декември 2023 година, МКД 5.496 илјади беа признаени како трошок во билансот на успех како резултат на користење на оперативен лизинг (2022: МКД 5.367 илјади).

31. Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година:

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија – матична компанија

	2023	2022
<i>Бруто полисирана премија дадена во реосигурување (белешка 7)</i>		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(22.761)	(23.316)
<i>Промена во бруто резерва за преносна премија на (дополнително) за реосигурување (белешка 7)</i>		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	141	159
<i>Приходи по основ на провизии од реосигурување (белешка 9)</i>		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	8.513	9.216
<i>Бруто исплата на штета – дел за реосигурување (белешка 10)</i>		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	7.181	6.609
<i>Промени во резерви за настанати и непријавени штети-дел за реосигурување (белешка 10)</i>		
- Промени во резерва за настанати и непријавени штети – Реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(20)	918
<i>Промени во бруто математичка резерва - дел во реосигурување (белешка 11)</i>		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(167)	(93)
<i>Останати административни трошоци (белешка 12)</i>		
- Трошоци за услуги (<i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG</i>)	(7.608)	(4.209)

31. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)

Реосигурување во бруто технички резерви

	2023	2022
Дел за реосигурување на преносна премија (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4.936	4.795
Дел за реосигурување на математичка резерва (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.474	5.640
Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9.843	9.863
Побарувања по основ на премија за реосигурување (белешка 22)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	132	-
Обврски по основ на премија за реосигурување (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	-	234
Останати обврски (белешка 26)		
- Обврски за лиценца (Grazer Wechelseitige Versicherung AG) Австрија	1.459	1.223

Во текот на 2023 година, Друштвото исплати дивиденда на акционерот Grazer Wechelseitige Versicherung Aktiengesellschaft Австрија во износ од МКД 18.447.960 (2022: МКД 18.488.100), (Белешка 22).

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Граве недвижности ДООЕЛ Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија

	2023	2022
Трошок за закупнини (белешка 30)		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	5.496	5.367

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)

	2023	2022
Краткорочни обврски (белешка 26)		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	76	271

31. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Граве Осигурување Неживот АД Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија

	2023	2022
Трошоци за премија за осигурување (белешка 12)		
- Граве Осигурување Неживот АД Скопје/ Македонија	(75)	(60)

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)

	2023	2022
Краткорочни обврски (белешка 26)		
- Граве Осигурување Неживот АД Скопје/ Македонија	4	-

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

GRAWE Hrvatska d.d / Хрватска - подружница на матичната компанија

	2023	2022
Трошок за консултантски услуги (белешка 12)		
- GRAWE Hrvatska d.d/ Хрватска	310	-

Во текот на дванаесет месечниот период во 2023 година Друштвото нема реализирано вложувања во државни обврзници т.е. купувања со посредство на банка од продавач BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH (2022: МКД 55.500 илјади) и од продавач Граве Осигурување Неживот АД Скопје (2022: МКД 88.776 илјади). BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH е дел од Групацијата на која припаѓа друштвото односно согласно сопственичката структура на Групацијата, BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH и Друштвото имаат заеднички сопственик, Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Трансакции со клучниот раководен персонал

Вкупните надомести на клучниот раководен персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 12) се како што следува:

	2023	2022
Надомести на клучен раководен персонал	8.028	7.724
	8.028	7.724

32. Последователни настани

По денот на изготвување на билансот на состојба, Одборот на директори на Друштвото во согласност со утврденото право, според законските прописи донесе:

- Предлог одлука за распоред на акумулираната добивка за 2018 година за исплата на дивиденда во износ од 18.449 илјади денари односно 6.150 денари по акција (2022: 18.488 илјади денари односно 6.163 денари по акција).
- Предлог одлука за распределба на добивката од 2022 година во износ од 92.985 илјади денари, и тоа: во резерва за сигурност во износ од 30.995 илјади денари и во нераспределена добивка во износ од 61.990 илјади денари.

По 31 декември 2023 година, датумот на известување, не се случиле значајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак останати настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ПРИЛОГ 1 ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06192491

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)				189.527,00
3	-- Останати нематеријални средства				189.527,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	521.402,00			5.130.160,00
8	-- Постројки и опрема	521.402,00			5.130.160,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	3.630.360.178,00			3.908.769.704,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	3.630.360.178,00			3.908.769.704,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	3.081.818.298,00			3.464.800.436,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	3.036.357.569,00			3.464.800.436,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	3.004.910.600,00			3.237.687.373,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	31.446.969,00			227.113.063,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	45.460.729,00			
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	45.460.729,00			
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	548.541.880,00			443.969.268,00
36	-- Депозити	543.000.000,00			439.000.000,00
38	-- Останати дадени заеми	5.541.880,00			4.969.268,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	24.197.512,00			52.714.373,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	31.447.965,00			28.830.130,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	5.126.908,00			5.244.344,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	5.772.955,00			5.695.535,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	20.548.102,00			17.890.251,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	92.591.981,00			108.190.825,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	27.337.208,00			28.802.478,00

53	-- Побарувања од осигуреници	27.337.208,00			28.802.478,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ				3.701.238,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	65.254.773,00			75.687.109,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	65.084.792,00			75.687.109,00
60	-- Тековни даночни средства	169.981,00			
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	88.934.736,00			49.165.698,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	542.608,00			386.794,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	3.868.596.382,00			4.153.377.211,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070- 071-072+073+074+079-080+081-082)	661.521.917,00			749.400.306,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	183.998.795,00			183.998.795,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	3.326.076,00			16.667.381,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	196.072.985,00			224.073.665,00
75	-- Законски резерви	196.072.985,00			224.073.665,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	194.122.022,00			231.675.421,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	84.002.039,00			92.985.044,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	3.127.496.154,00			3.282.755.970,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	16.481.431,00			15.568.321,00
88	-- Бруто математичка резерва	3.048.073.721,00			3.198.725.767,00
89	-- Бруто резерви за штети	62.941.002,00			68.461.882,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	24.197.512,00			52.714.373,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	326.448,00			375.459,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	326.448,00			375.459,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	51.531.348,00			62.072.290,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	721.934,00			136.055,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	50.809.414,00			61.936.235,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	44.670.067,00			54.162.357,00
108	-- Обврски кон вработените	1.763.396,00			1.803.326,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.399.567,00			1.516.760,00
110	-- Останати обврски	2.976.384,00			4.453.792,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.523.003,00			6.058.813,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	3.868.596.382,00			4.153.377.211,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	605.052.683,00			639.103.623,00
202	-- I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-	468.685.960,00			473.886.488,00

	206-207-208+209+210)			
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	504.280.256,00		505.169.321,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	36.120.738,00		32.313.379,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	-394.727,00		-913.110,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	131.715,00		117.436,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	123.055.596,00		152.306.317,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	122.363.470,00		140.809.567,00
220	-- Приходи од камати	121.188.015,00		133.301.317,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	185.105,00		344.021,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	208.545,00		5.782.261,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	781.805,00		1.381.968,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	781.805,00		1.381.968,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	692.126,00		11.496.750,00
233	-- Останати приходи од вложувања	692.126,00		11.496.750,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	12.915.627,00		11.896.330,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	395.500,00		1.014.488,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	511.141.810,00		535.478.150,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	164.614.341,00		229.694.796,00
238	-- Бруто исплатени штети	176.917.542,00		233.700.594,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	13.424.350,00		12.184.529,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-872.332,00		5.520.880,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-1.993.481,00		-2.657.851,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	210.922.766,00		150.729.466,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	210.922.766,00		150.729.466,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	210.922.766,00		150.729.466,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	11.842.818,00		28.516.861,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	11.842.818,00		28.516.861,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	105.910.712,00		114.979.614,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	63.721.806,00		67.089.067,00
263	-- Провизија	54.759.513,00		56.863.452,00
264	-- Останати трошоци	5.819.251,00		6.538.805,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	3.143.042,00		3.686.810,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	42.188.906,00		47.890.547,00

268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	964.963,00		395.624,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	19.446.025,00		20.437.334,00
270	-- Плати и надоместоци	12.806.702,00		13.485.536,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.277.082,00		1.348.516,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.193.905,00		5.413.294,00
274	-- Останати трошоци за вработените	168.336,00		189.988,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	21.777.918,00		27.057.589,00
277	-- Трошоци за услуги	19.167.481,00		23.934.716,00
278	-- Материјални трошоци	831.118,00		1.713.257,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.779.319,00		1.409.616,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	10.275.707,00		1.366.166,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	10.275.707,00		1.366.166,00
289	-- Расходи за курсни разлики	6.922.675,00		771.807,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	2.834.318,00		
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	518.714,00		594.359,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	518.714,00		594.359,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	6.392.239,00		6.805.608,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	6.392.239,00		6.805.608,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	1.183.227,00		3.385.639,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	1.183.227,00		1.636.585,00
303	-- Останати финансиски и други расходи			1.749.054,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	93.910.873,00		103.625.473,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	93.910.873,00		103.625.473,00
312	-- Данок на добивка	9.908.834,00		10.640.429,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	84.002.039,00		92.985.044,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	15,00		14,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	28.001,00		30.995,00
329	-- Добивка за годината	84.002.039,00		92.985.044,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	84.002.039,00		92.985.044,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	672.954,00			672.954,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	672.954,00			672.954,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	12.350.577,00			12.354.960,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	11.829.176,00			12.224.800,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008од БС)	521.401,00			5.130.160,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	120.000.000,00			
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	423.000.000,00			439.000.000,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	24.197.512,00			52.714.373,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	88.934.736,00			49.165.698,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	338.593,00			493.868,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	12.383.393,00			11.379.359,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)	6.345.386,00			6.484.692,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	360.867,00			453.221,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	31.496,00			38.227,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.760.720,00			2.300.190,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.149.151,00			1.368.538,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	3.169.112,00			2.305.378,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	6.350.749,00			13.289.848,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	548.521,00			448.251,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	277.890,00			155.760,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	27.093,00			26.558,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	34.529,00			1.061.945,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	187.896,00			148.772,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	33.079,00			27.731,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)				49.011,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	585.843,00			363.040,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	692.266,00			499.295,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	362.810,00			364.001,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	138.400,00			134.269,00

711	-- Исплатени дивиденди	18.488.100,00			18.447.960,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	15,00			14,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	639.103.623,00			

Потпишано од:

Slavcho Strahilov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

ПРИЛОГ 2 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЕМБС: 06192491

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)				189.527,00
3	-- Останати нематеријални средства				189.527,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	521.402,00			5.130.160,00
8	-- Постројки и опрема	521.402,00			5.130.160,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	3.630.360.178,00			3.908.769.704,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	3.630.360.178,00			3.908.769.704,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	3.081.818.298,00			3.464.800.436,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	3.036.357.569,00			3.464.800.436,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	3.004.910.600,00			3.237.687.373,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	31.446.969,00			227.113.063,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	45.460.729,00			
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	45.460.729,00			
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	548.541.880,00			443.969.268,00
36	-- Депозити	543.000.000,00			439.000.000,00
38	-- Останати дадени заеми	5.541.880,00			4.969.268,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	24.197.512,00			52.714.373,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	31.447.965,00			28.830.130,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	5.126.908,00			5.244.344,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	5.772.955,00			5.695.535,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	20.548.102,00			17.890.251,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	92.591.981,00			108.190.825,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	27.337.208,00			28.802.478,00

53	-- Побарувања од осигуреници	27.337.208,00		28.802.478,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			3.701.238,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	65.254.773,00		75.687.109,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	65.084.792,00		75.687.109,00
60	-- Тековни даночни средства	169.981,00		
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	88.934.736,00		49.165.698,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	542.608,00		386.794,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	3.868.596.382,00		4.153.377.211,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070- 071-072+073+074+079-080+081-082)	661.521.917,00		749.400.306,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	183.998.795,00		183.998.795,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	3.326.076,00		16.667.381,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	196.072.985,00		224.073.665,00
75	-- Законски резерви	196.072.985,00		224.073.665,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	194.122.022,00		231.675.421,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	84.002.039,00		92.985.044,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	3.127.496.154,00		3.282.755.970,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	16.481.431,00		15.568.321,00
88	-- Бруто математичка резерва	3.048.073.721,00		3.198.725.767,00
89	-- Бруто резерви за штети	62.941.002,00		68.461.882,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	24.197.512,00		52.714.373,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	326.448,00		375.459,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	326.448,00		375.459,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	51.531.348,00		62.072.290,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	721.934,00		136.055,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	50.809.414,00		61.936.235,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	44.670.067,00		54.162.357,00
108	-- Обврски кон вработените	1.763.396,00		1.803.326,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.399.567,00		1.516.760,00
110	-- Останати обврски	2.976.384,00		4.453.792,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.523.003,00		6.058.813,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	3.868.596.382,00		4.153.377.211,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	605.052.683,00			639.103.623,00
202	-- I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-	468.685.960,00			473.886.488,00

	206-207-208+209+210)			
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	504.280.256,00		505.169.321,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	36.120.738,00		32.313.379,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	-394.727,00		-913.110,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	131.715,00		117.436,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	123.055.596,00		152.306.317,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	122.363.470,00		140.809.567,00
220	-- Приходи од камати	121.188.015,00		133.301.317,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	185.105,00		344.021,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	208.545,00		5.782.261,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	781.805,00		1.381.968,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	781.805,00		1.381.968,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	692.126,00		11.496.750,00
233	-- Останати приходи од вложувања	692.126,00		11.496.750,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	12.915.627,00		11.896.330,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	395.500,00		1.014.488,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	511.141.810,00		535.478.150,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	164.614.341,00		229.694.796,00
238	-- Бруто исплатени штети	176.917.542,00		233.700.594,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	13.424.350,00		12.184.529,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-872.332,00		5.520.880,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	-1.993.481,00		-2.657.851,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	210.922.766,00		150.729.466,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	210.922.766,00		150.729.466,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	210.922.766,00		150.729.466,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	11.842.818,00		28.516.861,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	11.842.818,00		28.516.861,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	105.910.712,00		114.979.614,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	63.721.806,00		67.089.067,00
263	-- Провизија	54.759.513,00		56.863.452,00
264	-- Останати трошоци	5.819.251,00		6.538.805,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	3.143.042,00		3.686.810,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	42.188.906,00		47.890.547,00

268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	964.963,00		395.624,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	19.446.025,00		20.437.334,00
270	-- Плати и надоместоци	12.806.702,00		13.485.536,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.277.082,00		1.348.516,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.193.905,00		5.413.294,00
274	-- Останати трошоци за вработените	168.336,00		189.988,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	21.777.918,00		27.057.589,00
277	-- Трошоци за услуги	19.167.481,00		23.934.716,00
278	-- Материјални трошоци	831.118,00		1.713.257,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.779.319,00		1.409.616,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	10.275.707,00		1.366.166,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	10.275.707,00		1.366.166,00
289	-- Расходи за курсни разлики	6.922.675,00		771.807,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	2.834.318,00		
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	518.714,00		594.359,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	518.714,00		594.359,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	6.392.239,00		6.805.608,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	6.392.239,00		6.805.608,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	1.183.227,00		3.385.639,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	1.183.227,00		1.636.585,00
303	-- Останати финансиски и други расходи			1.749.054,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	93.910.873,00		103.625.473,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	93.910.873,00		103.625.473,00
312	-- Данок на добивка	9.908.834,00		10.640.429,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	84.002.039,00		92.985.044,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	15,00		14,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	28.001,00		30.995,00
329	-- Добивка за годината	84.002.039,00		92.985.044,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	84.002.039,00		92.985.044,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	672.954,00			672.954,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	672.954,00			672.954,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	12.350.577,00			12.354.960,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	11.829.176,00			12.224.800,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008од БС)	521.401,00			5.130.160,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	120.000.000,00			
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	423.000.000,00			439.000.000,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	24.197.512,00			52.714.373,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	88.934.736,00			49.165.698,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	338.593,00			493.868,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	12.383.393,00			11.379.359,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)	6.345.386,00			6.484.692,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	360.867,00			453.221,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	31.496,00			38.227,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.760.720,00			2.300.190,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.149.151,00			1.368.538,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	3.169.112,00			2.305.378,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	6.350.749,00			13.289.848,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	548.521,00			448.251,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	277.890,00			155.760,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	27.093,00			26.558,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	34.529,00			1.061.945,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	187.896,00			148.772,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	33.079,00			27.731,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)				49.011,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	585.843,00			363.040,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	692.266,00			499.295,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	362.810,00			364.001,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	138.400,00			134.269,00

711	-- Исплатени дивиденди	18.488.100,00			18.447.960,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	15,00			14,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	639.103.623,00			

Потпишано од:

Slavcho Strahilov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ



ГРАВЕ осигурување АД Скопје

Годишен извештај за работењето
за **2023** година

Скопје, 2024

Содржина:

1. Општо економско опкружување	2
2. Општи информации (напомени)	7
3. Корпоративно управување	9
4. Акционерски капитал	12
5. Организациона структура	13
6. Деловна политика и клучни стратегиски цели	14
7. Анализа на работењето, финансиска резултат и финансиска положба	16
8. Опис и управување со ризици	28
9. Информатичка технологија	35
10. Трансакции со поврзани субјекти	36
11. Прилози:	39
- Прилог 1: Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	
- Прилог 2: Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	40

1. ОПШТО ЕКОНОМСКО ОКРУЖУВАЊЕ

Во текот на третото тримесечје од годинава, Народната банка продолжи со циклусот на затегнување на монетарната политика, коешто започна уште од крајот на 2021 година. Во овој период, основната каматна стапка беше зголемена во два наврати, збирно за 0,30 п.п., до нивото од 6,30%. Во согласност со зголемувањето на основната каматна стапка, беа зголемени и каматните стапки на расположливите депозити преку ноќ и на седум дена, до нивото од 4,20% и 4,25%, соодветно. Со тоа монетарната политика и натаму е затегната, во услови на постепена стабилизација на ценовниот раст и поволен девизен пазар, но кога сè уште постојат ризици и неизвесност. Монетарната поставеност беше дополнително поддржана и од измените во инструментот за задолжителна резерва. Заради зајакнување на досегашните позитивни ефекти од овие мерки, Советот на Народната банка во август и септември донесе две дополнителни измени кај инструментот на задолжителна резерва (чијашто примена стапува во сила во ноември и декември 2023 година, соодветно), заради натамошна поддршка и на процесот на денаризација на билансите на банките. Соодветни на монетарните промени се и донесените макропрудентни мерки, односно зголемувањето на противцикличниот заштитен слој на капиталот, како и мерките поврзани со поставувањето прагови за следење на квалитетот на кредитната побарувачка. Со овие мерки се зајакнува системската отпорност на банкарскиот систем, како и преносот на монетарните сигнали. Со оглед на монетарната стратегија на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, при промените во домашната монетарна политика беше земена предвид и поставеноста на монетарната политика на Европската централна банка, којашто и во текот на третиот квартал продолжи со монетарното затегнување. Условите за водење на монетарната политика и натаму се неизвесни и под најголемо влијание од идната динамика на инфлацијата и поместувањата кај инфлациските очекувања, коишто ќе зависат и од водењето на макроекономските политики коишто влијаат врз побарувачката во економијата.

Макроекономската слика за периодот 2023 – 2026 година во овој циклус проекции не е значително променета во споредба со проекциите од април. И понатаму се очекува умерено забавување на растот во 2023 година и негово постепено засилување во период. Така, во согласност со постепеното забавување на активноста во првата половина на годината, како и сигналите од високофреквентните показатели за третото тримесечје, се очекува дека во 2023 година економскиот раст умерено ќе забави и ќе се сведе на 1,9%. Подобрувањето на надворешниот амбиент, во комбинација со одредени домашни специфични фактори, особено поврзани со јавниот инфраструктурен циклус би го поддржале забрзувањето на растот, па тој би достигнал до 3% во 2024 година. Растот на економијата би бил малку послаб од претходните очекувања (2,1% во 2023 година и 3,6% за 2024 година), со оглед на надворешното окружување коешто е понеповолно во споредба со априлските проекции. За 2025 година, проекцијата за БДП е непроменета, односно и натаму се оценува дека растот ќе забрза искачувајќи се на 4%, а со оваа динамика би се движел и во наредната 2026 година. Во поглед на структурата на растот, за 2023 година се очекува позитивен придонес како од нето-извозот (во услови на очекуван посилен пад на увозот од извозот), така и од домашната побарувачка (поддржана од растот на потрошувачката на населението и на бруто-инвестициите).

Во следните две години, растот би се должел на домашната побарувачка, при негативен придонес од нето-извозот. Во рамките на домашната побарувачка, најголем позитивен придонес се очекува од бруто инвестициите, а значаен фактор за раст ќе биде и потрошувачката на домаќинствата. Имено, во следниот двегодишен период се очекува позначително закрепнување на бруто-инвестициите, заради засилената изведба на капиталните инфраструктурни проекти поврзани со изградбата на патните коридори и приватните домашни и странски инвестиции, со што оваа компонента ќе биде најважна за растот. Истовремено, се очекува умерено посилен раст и на личната потрошувачка, што главно ќе произлезе од динамиката кај расположливиот доход, во чии рамки масата на платите е основниот двигател на растот. Солиден раст се очекува и кај извозот на стоки и услуги, како резултат на закрепнувањето на странската побарувачка којашто би го поттикнала традиционалниот, но и новиот извозен сегмент. Растот на извозот и на домашната побарувачка, а пред сè на инвестициите поврзани со активностите околу изградбата на патната инфраструктура коишто ќе се остварат од страна на странски изведувач, ќе придонесат за зголемување и на увозот на среден рок. Притоа, во рамките на тековното сценарио не се претпоставуваат поголеми ескалации поврзани со воените дејствија во Украина и на Блискиот Исток.

Во вториот квартал од 2023 година и натаму расте активноста во домашната економија, но забавено на годишно ниво. БДП оствари реален раст од 1,1% на годишна основа, наспроти 2,1% во претходниот квартал. Годишниот раст и динамиката и во овој квартал во најголема мера е резултат на групата дејности „трговија, транспорт и угостителство“. Оваа група дејности и натаму има најзначаен придонес во растот, иако динамички гледано тој забавува и придонесува за забавувањето на економската активност во целина. Дополнителен позначителен позитивен придонес имаат индустријата и дејностите со недвижен имот. Од друга страна, по солидниот раст во првиот квартал, градежништвото забележа позначителен пад во вториот квартал, што дополнително придонесе за забавување на годишниот раст на БДП. Високофреквентните податоци на страната на понудата коишто се расположливи за периодот јули – август 2023 година главно упатуваат на натамошен раст на економската активност во третиот квартал од годината, но побавно. Оцените на раководителите за деловната состојба на претпријатијата за третиот квартал од 2023 година се поповолни кај сите позначајни сектори од економијата, во споредба со истиот период од претходната година. За следниот период, раководителите на претпријатијата во рамките на трговијата на мало и услужниот сектор имаат поповолни очекувања, додека кај градежништвото и индустријата очекувањата се малку понеповолни.

Во третиот квартал од 2023 година стапката на инфлација и натаму забавува на годишна основа, со што се сведе на едноцифрено ниво и во просек изнесува 7,7%. Забавен раст на домашните цени се забележува кај сите три главни категории – храната, енергијата и базичната инфлација, со најголем придонес на цените на храната. Во текот на овој квартал, цените на основните прехранбени производи на меѓународниот пазар се движат главно во надолна насока и во услови на послаб притисок на енергентите врз оперативните трошоци во прехранбената индустрија, се создаде простор за надолно поместување на цените на храната. Во поглед на факторите коишто би влијаеле врз идната краткорочна динамика на потрошувачките цени, во третиот квартал се забележува пад на цените на домашните производители на индустриски производи и натамошно забавување на странската увезена инфлација, надолнето со

владините мерки за намалување и замрзнување на цените на дел од прехранбените производи и пијалаци, донесени во септември. Во однос на очекувањата за стапката на инфлација во наредниот период, според Анкетата на Народната банка, економските аналитичари и натаму предвидуваат нејзино постепено забавување, што е главно во согласност со проектираната динамика на инфлацијата на Народната банка и меѓународните институции.

Во третиот квартал од 2023 година стапката на инфлација и натаму забавува на годишна основа, со што се сведе на едноцифрено ниво и во просек изнесува 7,7% (11,2% во претходниот квартал). Најголем придонес за ваквата динамика има забавениот раст на цените на храната, надополнет од надолната патека на раст на цените на енергентите и на базичната инфлација.



Како најзначајни промени кои се однесуваат на економската активност може да ги изводиме следниве:

- Во ноември 2023 година, индустриското производство забележа пад од 2,3% во споредба со истиот месец претходната година;
- Трендот на забавување на стапката на инфлација продолжи и во ноември, поточно таа изнесува 3,1% и е намалена за 0,4 п.п во споредба со претходниот месец (3,5% во октомври 2023 година). На месечно ниво стапката на инфлација се зголеми за 0,1%;
- Во периодот јануари - ноември 2023 година извозот забележа раст од 0,2%, а увозот пад од 8,3%, што резултира со намалување на трговскиот дефицит за 27,1% споредено со истиот период од 2022 година;
- Во периодот јануари - ноември 2023 година, вкупните приходи на Буџетот изнесуваа 248.473 милиони денари, односно 27,8% од БДП, што претставува повисоко остварување за 13,3% во однос на истиот период од 2022 година;
- Во периодот јануари – ноември 2023 година, вкупните расходи на Буџетот изнесуваа 276.936 милиони денари, односно 31,0% од БДП, што е за 13,9% повеќе во однос на истиот период претходната година;
- Во ноември 2023 година, вкупните кредити на банките се зголемија за 5,2% на годишно ниво, а вкупниот депозитен потенцијал на банките оствари раст од 7,2%.

Основни макроекономски индикатори	2021	2022	2023	2024
Реален сектор				
Бруто-домашен производ				
реална стапка на раст (во %)	4,5	2,2	2,3	3,4
во милиони денари*	729.445	803.141	894.727	980.860
во милиони евра*	11.836	13.033	14.520	15.917
во милиони долари*	13.998	13.705		
Бруто-домашен производ по жител				
во денари*	397.060	438.464		
во евра*	6.443	7.115		
Бруто инвестиции (во % од БДП)	32,2	36,0	32,6	33,4
Инфлација (просек, во %)	3,2	14,2	9,2	3,6
Надворешен сектор				
- во милиони евра -				
Извоз на стоки - f.o.b.	6.970	8.300	8.341	8.992
Увоз на стоки - c.i.f.	9.648	12.125	11.774	12.715
Трговско салдо	-2.678	-3.826	-3.433	-3.724
Салдо на тековната сметка	-329	-797	-204	-353
Странски директни инвестиции	471	745	520	590
Девизни резерви	3.643	3.863		
- во % од БДП -				
Трговско салдо	-22,6	-29,4	-23,6	-23,4
Салдо на тековната сметка	-2,8	-6,1	-1,4	-2,2
Странски директни инвестиции	4,0	5,7	3,6	3,7
- номинален раст -				
Раст на извозот на стоки - (во %)	20,6	19,1	0,5	7,8
Раст на увозот на стоки - (во %)	27,0	25,7	-2,9	8,0
Девизен курс денар/евро	61,6275	61,6219	61,6	61,6
Девизен курс денар/долар	52,1093	58,5999		
Фискален сектор (Буџет на РСМ)				
- во милиони денари -				
Вкупни приходи	218.021	243.085	282.052	310.128
Вкупни расходи	256.906	278.596	324.810	343.638
Буџетско салдо	-38.885	-35.511	-42.759	-33.510
- во милиони евра -				
Вкупни приходи	3.538	3.945	4.577	5.033
Вкупни расходи	4.169	4.521	5.271	5.577
Буџетско салдо	-631	-576	-694	-544
- во % од БДП -				
Вкупни приходи	29,9	30,3	31,5	31,6
Вкупни расходи	35,2	34,7	36,3	35,0
Буџетско салдо	-5,3	-4,4	-4,8	-3,4
Социјален сектор				
Нето плата				
номинален пораст (просек, во %)	5,7	10,9	13,5	8,4
реален пораст (просек, во %)	2,3	-2,9	4,3	4,8
Бруто плата				
номинален пораст (просек, во %)	5,7	11,1	13,5	8,4
реален пораст (просек, во %)	2,4	-2,7	4,3	4,8
Стапка на невработеност (просек)**	15,4	14,4	12,8	11,9
Стапка на вработеност (просек)**	47,2	47,3	45,5	47,3

* Податоците се во номинални вредности.

Извор: Државен завод за статистика, Народна банка на Република Северна Македонија и Министерство за финансии.
Податоците во обоеното подрачје се проекции на Министерството за финансии.

Друштвото своите активности ги извршува само на осигурителниот пазарот во Република Северна Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани. Друштвото во текот на 2023 година, своето работење односно дејноста ја спроведуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното опкружување. Постигнатите цели од нашето работење во 2023 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок. Вложувавме напори за одржување на довербата на високо ниво, охрабрувајќи ги нашите клиенти да ја продолжат и продлабочат соработката со Друштвото.

2. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (НАПОМЕНИ)

Назив на друштвото	Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување АД Скопје
Седиште на друштвото	Ул.Пиринска 23, 1000 Скопје
Контакт	Телефон: +389 2 3 109 674 ; Факс: +389 2 3 118 855
Бев страна	www.grawe.mk
Е-адреса	office.skopje@grawe.at
Дата на основање	19.02.2007 година
Упис во централен регистар	Запишано во Централниот регистар на РСМ под деловоден број 30120070001886 од 19.02.2007 година
Матичен број	6192491
Даночен број	4030007623705
Основен капитал на друштвото	183.998.795 МКД (3.000.000 Eur)
Број на акции	3.000
Сопственост	Приватна
Големина на субјект	Голем
Дејност на друштвото по стандардна класификација	Животно осигурување 65.11
Трансакциски сметки	Халкбанк АД Скопје: 270061924910176 НЛБ Банка АД Скопје: 210061924910169 УНИ Банка АД Скопје: 240070001238473 Шпаркасе Банка АД Скопје: 250001002649826 Комерцијална Банка АД Скопје: 300000002450935 Про кредит Банка АД Скопје: 380118564300194 Стопанска Банка АД Скопје: 200001480649993
Овластен ревизор	Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје Адреса: Св. Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје Датум на именување: Решение за издавање на согласност за друштво за ревизија од издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување со архивски број УП бр. 14-2-467 од 29.03.2023 година.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје (во понатамошниот текст Друштво) со седиште на ул. Пиринска бр.23, 1000 Скопје, по добиеното Решение за издавање дозвола за вршење работи на осигурување од Министерството за финансии бр. 11- 18652/3 од 15.01.2007 година е запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија под деловоден број 30120070001886 од 19.02.2007 година. Единствениот акционер и сопственик на друштвото е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац со 100% учество во основачкиот капитал. Краен сопственик е GRAWE – Vermögensverwaltung.

На 31 декември 2023 година во Друштвото има 14 (2022: 15) вработени.

Бројот на вработените во прием во осигурување и ликвидација и проценка на штети, бројот на вработени по кадровска структура како и просечниот број на вработени на база на саатнина на 31.12.2023 година е следната:

СП-99: Број и структура на вработени

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на саатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно		108	109
		12		2		14	14	1	1

Друштвото е регистрирано за обавување на следните работи:

- **Класа 19:** Осигурување на живот - Осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.
- **Класа 21:** Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови;
- **Класа 1:** Осигурување од последици на несреќен случај (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда); и
- **Класа 2:** Здравствено осигурување

3. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

ГРАВЕ осигурување АД Скопје има воспоставено едностепен систем на управување преку Одбор на директори согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Велика Пешова.

Орган на управување: Одбор на директори.

Одборот на директори го сочинуваат 4 членови од кои 3 неизвршни и 1 извршен член и тоа:

Одбор на директори	2023
Зоран Стојановски, жител на Република Северна Македонија	Извршен директор
Ранко Ковачевиќ, Република Србија	Неизвршен член
Christoph Czettel, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Одбор на директори во 2023 година се одржани следниве седници:

- Собранието на Акционери на Друштвото одржана 1 седница,
- Одбор на директори 4 седници (седница број 76. до седница бр.79.),

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2023 година Одборот на директори презеде голем број на активности, пред се преку донесување одлуки со кои се утврдуват и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето на Друштвото. При донесувањето на одлуките Одборот на директори соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Одборот на директори ги презеде сите неопходни подготвителни дејствија поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија. Навременото информирање на Одборот на директори обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност. Во периодот што измина Одборот на директори обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на Одборот на директори на Друштвото се како што следи :

Трансакции со клучниот раководен персонал

Вкупните надомести на клучниот раководен персонал на Друштвото се како што следува:

	2023	2022
Краткорочни користи за вработените	8.028	7.724
	8.028	7.724

Внатрешна Ревизија

Внатрешната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2023 година изврши 12 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото. Согласно тоа целосно е реализиран планот за извршување на главните ревизорски активности.

Освен активностите околу вршење на планираните ревизии внатрешната ревизија согласно годишниот план ги вршеше и следните дополнителни активности:

- Консултативни и советодавни услуги
- Ревидирање на интерни акти на внатрешна ревизија
- Самопроценка на активноста на внатрешна ревизија
- Оценка на функционирање на интерните контроли во Служба за ИТ
- Оценка на функционирање на интерните контроли во Одделение за штети
- Изготвување на квартални извештаи до Внатрешната ревизија на Групацијата и до Одбор на директори
- Изготвување на годишни извештаи за работата на внатрешна ревизија до Одбор на директори
- Мониторинг на спроведување на дадени препораки и известува за степенот на имплементација на препораките
- Контрола на усогласување на Друштвото за законските и подзаконски прописи и дава насоки и консултации за истото
- Изготвување на годишни и стратешки планови за внатрешна ревизија врз основа на проценка на ризици во ревизорски универзум.

Овластено Друштво за ревизија на финансиски извештаи

Врз основа на член 129 од Законот за супервизија на осигурување и член 25 став 1 од Статутот на ГРАВЕ осигурување АД Скопје, Собранието на Друштвото на седницата одржана на 15.03.2023 година ја донесе следната одлука С бр.9/2023 од 15.03.2023 година, со која го именувахе Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје за овластен ревизор на финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје, до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање УП бр.14-2-467 од 23.03.2023 година за добивање на согласност Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за 2023 година. Во прилог кон барањето, ГРАВЕ осигурување АД Скопје ја достави документацијата предвидена со член 6 став (3) од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности а во врска со член 129 став (3) од Законот за супервизија на осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став (3), а во врска со член 129 став (3) од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став (4) од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности од страна на Агенцијата за супервизија на

осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетна документација со која се докажува дека се исполнети условите од членот 129 став (3) од Законот за супервизија на осигурување, при што донесе одлука од 29.03.2023 година каде дава согласност на Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ГРАВЕ осигурување АД Скопје за деловната 2023 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје

Ул.Св.Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

ЕМБС: 5255414

ЕДБ: 4030998353190

4. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 обични акции (2022: 3.000 обични акции) со номинална вредност од ЕУР 1000 по акција, односно вкупно ЕУР 3.000.000 (2022: ЕУР 3.000.000). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2023 и 2022 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2023	Акционерски капитал ЕУР 2022	Сопственичка структура % 2023	Сопственичка структура % 2022
Акционер				
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	3.000.000	3.000.000	100%	100%
	3.000.000	3.000.000	100%	100%

Дивиденди

Во текот на 2023 година беше исплатена дивиденда во износ од МКД 18.447.960 (2022: МКД 18.488.100).

Резерви на сигурност


Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ГРАВЕ осигурување АД Скопје на 31.12.2023 година има вкупно 14 вработени (2022: 15 вработени) и 3 застапници во осигурување согласно регистарот на застапници на ГРАВЕ осигурување АД Скопје. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје располага со квалификуван кадар од областа на осигурувањето, правото, економијата, кој се стреми за нудење на подобар квалитет на услугите за осигурување, воспоставување на воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи од една страна чување на традицијата а од друга страна да понуди новитети во осигурувањето се со цел зголемување на конкуренцијата на пазарот за осигурување. Во текот на 2023 година вработените присуствуваа на тим-билдинзи организирани од Друштвото како и стручни семинари организирани од страна на мајката фирма, односно во седиштето на Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft во Грац П.АВстрика како и континуирани обуки од различни области со што се поттикнува нивниот личен развој и стручни знаења.

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и останати оперативни работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:



6. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И КЛУЧНИ СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Деловната политика во 2023 година е утврдена врз основа на Стратегијата и деловните акти на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатата Законска и подзаконска регулатива.

Деловната политика се темели на определбите Друштвото екипирано со висок стручен кадар применува деловна филозофија и професионалност во извршувањето на дејноста и креира препознатлив имиџ на вистински партнер во полето на осигурување.

Деловната политика на Друштвото има за цел натамошна афирмација на Друштвото, градење на доверба и поттикнување интерес на граѓаните и правните лица во осигурителниот систем на земјата.

Деловната политика за 2023 година ги инкорпорира следните вредности врз кои се темели делувањето на Друштвото:

- Консолидација и зголемување на имиџот на Друштвото на осигурителниот пазар во Република Северна Македонија, како компанија со квалитетни продукти и ценовно конкуретни
- Навремено и ефикасно решавање на настанатите штети
- Тенденција на намалување на административните трошоци, без да биде загрозоено работењето на Друштвото
- Зголемување на добивката на компанијата и истовремено поголемо учество на осигурителниот пазар
- Добра соработка со надлежните институции
- Континуирана едукација во доменот на осигурувањето на агентската мрежа и на вработените

Клучни стратески цели

Цел 1. Услугите за клиентите се брзи и ефикасни

Нашите клиенти го заслужуваат најдоброто што осигурувањето може да го понуди. Понудата на соодветни производи, навременото постапување по барањата на клиентите и брза исплата на осигурителните надоместоци е наш приоритет. Интеракциите со друштвото да бидат едноставни, лесни и кратки, да се овозможат пријателски и ефикасни услуги, телефонски консултации и интернет услуги. Обезбедување на технолошки и организациски ресурси за оставарување на овие цели.

Цел 2. Сигурност и стабилност во работењето

Заради обезбедување сигурност и стабилност во работењето, се грижиме за управување со ризиците, правиме соодветна проценка на премиите, обезбедуваме соодветни резерви и нивно сигурно инвестирање. За ефикасно и ефективно работење, континуирано ги унапредуваме процесите на работа и ја одржуваме и надградуваме информатичката технологија, со значајна

стручна поддршка од матичната куќа од Австрија. Нашите менаџмент принципи и корпоративното управување се битен столб на културата на Друштвото.

Цел 3. Вработените се обучени и задоволни со работата и работната средина

Заради оптимален придонес во работењето континуирано ги едуцираме вработените и се грижиме тие да бидат задоволни со својата работа и работна средина. Ефективниот систем за планирање и развој на човечките ресурси ќе обезбеди тие да бидат правилно обучени да преземат нови одговорности. Тие мора да бидат информирани за плановите и активностите на друштвото.

За реализација на поставените цели од страна на целата структура на компанијата, ќе се работи интензивно на:

- Консолидација и проширување на продажната мрежа создавајќи нови продажни канали, во согласност со најновите состојби на пазарот и во согласност со актуелните правни акти
- Зголемување на квалитетот на услугите за големите осигуреници и исто така интензивирање на контактите со актуелните и потенцијални клиенти
- Воведување на нови осигурителни продукти
- Брза и коректна обработка на пријавените штети, како еден од најбитните елементи на маркетингот

Предности:

- Професионална екипираност со кадар кој е способен во секое време да ги процени потребите на своите клиенти, почнувајќи од преземање во осигурување па се до завршна обработка на штети
- Продукти дизајнирани во согласност со потребите на клиентите
- Полиси со одредени упатства, со Услови кои се разбирливи за клиентите и дистрибуирани во потребно време
- Лични контакти и квалитетна услуга

7. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА ПОЛОЖБА

АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Споредено со минатата година остварен е раст на бруто полисирана премија од 0,18% или бруто полисираната премија за 2023 година изнесува 505.169 илјади денари додека за 2022 година изнесуваше 504.280 илјади денари. Склучени се 1.739 нови полиси (2022: 1.308 нови полиси), а бројот на активни договори на Друштвото на крајот на 2023 година брои 18.472 активни полиси (2022: 17.940 активни полиси). Растот на продажбата е најмногу предизвикан од спроведување на стратегиските цели во делот на продажбата, а пред се во континуирано подобрување на условите за работа со брокерските друштва. Најголемо учество во полисираната премија има премијата за класа 19 (животно осигурување) 87,00%, додека учеството на класа класа 21 е 13,00%.

Бруто полисирана премија, друштва за осигурување на живот


Табела: Бруто полисирана премија за периодот ('000мкд) / 2023Q3

Класа на осигурување		Кроација живот	Граве живот	Винер живот	Уника живот	Триглав живот	ПРВА ЖИВОТ	ВКУПНО ЖИВОТ
19. Живот	19	436.260	296.178	152.131	140.423	293.652	0	1.318.644
19xx01. Основно	19xx01	401.583	265.303	146.273	127.141	289.537	0	1.229.837
19xx02. Дополнително	19xx02	34.362	30.875	5.858	13.282	4.116	0	88.493
19xx03. Рентно	19xx03	315	0	0	0	0	0	315
20. Брак и породување	20	0	0	0	0	0	0	0
21. Удели во инвест. фондови	21	65.126	42.636	192.462	61.108	21.531	0	382.863
22. Тонтина	22	0	0	0	0	0	0	0
23. Средства за капитал	23	0	0	0	0	0	0	0
24. Пензии од втор столб	24	0	0	0	0	0	0	0
25. Пензии од трет столб	25	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНО ЖИВОТ	0002	501.386	338.814	344.593	201.531	315.183	0	1.701.507
ВКУПНО	0000	501.386	338.814	344.593	201.531	315.183	0	1.701.507

	Кроација живот	Граве живот	Винер живот	Уника живот	Триглав живот	ПРВА ЖИВОТ
Пазарна концентрација	4,63%	3,13%	3,18%	1,86%	2,91%	0,00%

Извор: АСО – извештај за работењето на друштвата за осигурување 01.01-30.09.2023

Пазарна концентрација – друштва за осигурување на живот:



Табела: Структура на премија, по друштва за осигурување / 2023Q3

Друштво за осигурување	Ред. бр.	Бруто полисирана премија	Премии предадени во реосигурување и/или соосигурување	Техничка премија	Дел за обавување на дејноста
Вкупно (неживот)	1	9.121.903	1.948.079	6.428.593	2.693.310
Македонија	2	895.671	251.113	616.350	279.321
Триглав	3	1.152.059	337.243	823.981	328.078
Сава	4	960.360	116.892	749.248	211.112
Евроинс	5	806.368	52.362	558.855	247.513
Винер	6	878.640	412.155	630.358	248.282
Еуролинк	7	1.069.581	333.216	821.307	248.274
Граве	8	384.748	18.567	272.902	111.846
Уника	9	975.419	147.068	724.214	251.205
Осигурителна полиса	10	583.900	80.911	417.378	166.522
Халк	11	592.521	150.984	215.064	377.457
Кроациа неживот	12	822.636	47.568	598.936	223.700
Вкупно (живот)	13	1.701.507	39.085	1.294.284	407.223
Кроациа живот	14	501.386	1.445	348.852	152.534
Граве живот	15	338.814	22.716	269.169	69.645
Винер живот	16	344.593	11.887	277.204	67.389
Уника живот	17	201.531	999	168.223	33.308
Триглав живот	18	315.183	2.038	230.836	84.347
ПРВА ЖИВОТ	19	0	0	0	0
Вкупно	20	10.823.410	1.987.164	7.722.877	3.100.533

000 мкд

Извор: АСО – извештај за работењето на друштвата за осигурување 01.01-30.09.2023

Продукција – склучени осигурувања во 2023 година

Во текот на деловната 2023 година примени се 1.673 понуда за склучување на договори за осигурување на живот од кои 873 со дополнително осигурување од последици на несреќен случај и 56 понуди колективно ризико осигурување на живот во случај на смрт. Вкупната осигурена сума на продукцијата на осигурување на живот вклучувајќи го и колективното ризико осигурување 37.455.724 евра.

Портфолио на Друштвото на ден 31.12.2023 година

Осигурителното портфолио на Друштвото се состои од следните договори за осигурување:

1. 6.596 договори за осигурување на живот за случај на смрт и доживување (мешовито осигурување со учество во добивка),
2. 18 договори за осигурување на живот за случај на смрт (ризико осигурување),
3. 2.277 договори за осигурување на живот за случај на доживување (со учество во добивка)
4. 8.213 договори за осигурување на живот за случај на смрт, тешка болест и доживување (мешовито осигурување со учество во добивка),
5. 1.319 договори каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот,
6. 11.554 дополнителни осигурувања на полисите на осигурување на живот
7. 2 договори за основно и дополнително осигурување без учество во добивката
8. 47 договори за колективно за осигурување на живот за случај на смрт од болест (ризико осигурување)

На ден 31.12.2023 година Друштвото имаше 18.472 активни полиси на осигурување на живот на кои се склучени 11.554 дополнителни осигурувања за случај на смрт поради незгода.

АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ

МКД '000	31.12.2023	31.12.2022	промена во %
Бруто полисирана премија за осигурување	505.169	504.280	0,18%
Нето заработена премија	473.886	468.686	1,11%
Бруто исплатени штети	-233.701	-176.917	32,10%
Нето трошоци за штети	-229.695	-164.614	39,54%
Бруто исплатени штети-дел РЕО	12.185	13.424	-9,23%
Нето трошоци за спроведување на осигурување	-114.980	-105.911	8,56%
Провизија	-56.863	-54.760	3,84%
Останати трошоци за стекнување	-6.539	-5.819	12,37%
Добивка за деловната година пред одданочување	103.625	93.911	10,34%
Добивка за деловната година по одданочување	92.985	84.002	10,69%

Друштвото во извештајниот период оствари позитивен финансиски резултат во износ од **92.985 илјади денари** (2022: **84.002** илјади денари).

Категориите на приходи и на расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известувањето детално се дадени подолу:

- **Приходи од работењето**

Во 2023 година Друштвото оствари приходи од работење во износ од 639.103 илјади денари што претставува зголемување од 34.050 илјади денари во апсолутен износ во споредба со обемот остварен во 2022 година.

Влијание на ова зголемување има:

- **Заработена премија (нето приходи од премија): зголемување од 5.200 илјади денари во однос на претходна година или зголемување од 1,11%.**

Главно како резултат на:

- Бруто полисирана премија за осигурување е зголемена за 0,18% или 889 илјади денари.
- Бруто полисирана премија предадена во реосигурување бележи намалување за 10,54% или 3.808 илјади денари.
- **Приходи од вложувања: зголемување од 29.250 илјади денари во однос на претходна година или 23,77%.**
 - Приходите од камати се зголемени за 12.113 илјади денари или 10,00% во однос на 2022 година. Повисоката реализација на приходите од камати, пред се, се должи на зголемувањето на учеството на вложувањата во долгорочни хартии од вредност, со повисок принос.
 - Позитивни курсни разлики се зголемени за 159 илјади денари во однос на 2022 година

- Приходи од вредносно усогласување на хартиите од вредност (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) се зголемени за 5.573 илјади денари во однос на 2022 година
- Приходи од реализирани добивки од продажба на финансиски имот се зголемени за 600 илјади денари во однос на 2022 година
- Останати приходи од вложувања: зголемени за 10.805 илјади денари.
- **Останати приходи, приходи од провизии од реосигурување и останати технички приходи: намалување од 400 илјади денари во однос на 2022 година**

Зголемување на приходот е пред се, како резултат на:

- Приходите по основ на провизии од реосигурување се намалени за 1.004 илјади денари.
- Останатите приходи се зголемени за 604 илјади денари.

- **Расходи од работењето**

Бруто исплатени штети во 2023 година изнесуваат 233.701 илјади денари и бележат раст од 32,10% во однос на истиот период на 2022 година. Нето трошоците за штети исплатени кон клиентите изнесуваат 229.695 илјади денари (2022: 164.614 илјади денари) што претставува пораст од 39,54% во однос на 2022 година. Порастот на исплатени штети најмногу се должи на зголемиот број на истечи по полиси (доживување) и изнесува 60,84%. Во исто време се забележува пад на исплатените штети заради смрт и тешка болест, кој изнесува -18,01%, додека кај откупитема пораст од 22,11% во однос на минатата година. Оваа година има и штета поради смрт од незгода. Кај штетите поради инвалидност од незгода има намалување во однос на минатата година за -10,17%.

Заклучно со 31.12.2023 година Друштвото бележи расходи по основ надоместоци за штета од осигурување на живот, осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот и дополнително осигурување од последици на несреќен случај.

Исплатени штети	Износ
- Осигурување на живот	218.257.817,00
- Дополнително осигурување за смрт како последици на несреќен случај	5,578,072,00
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несреќен случај	7.458.086,00
- Осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	2.406.619,00
Вкупно исплатени штети	233,700,594,00

Изразено преку број на исплатени штети во текот на 2023 година забележано е изразито големо зголемување на штетите поради доживување (истек) во однос на 2022 година, чиј пораст изнесува 48,55%. Бројот на штетите поради смрт и тешка болест бележи пад од 11,76% во однос на 2022 година. Истовремено бројот на штети заради инвалидност од незгода има пораст од 7,10%. Оваа година има и една штета поради смрт од незгода.

Друштвото, во согласност со својата политика за управување со ризиците, а со цел намалување на изложеноста на ризици, надминување на проблемите со флукуации на штети и избегнување на потенцијални загуби од големи штети, врши реосигурување на ризиците од договорите за осигурување. Соодветно на тоа, една од мерките за ублажување на ризикот од зголемена смртност која Друштвото тековно ја применува, е реосигурување на ризиците од смрт кај сите полиси кои го покриваат тој ризик.

Аналогно на зголемување на продажба, Друштвото забележа и раст во трошоците за стекнување на осигурување во износ од 9.069 илјади денари. Провизијата за продадени полиси кон осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување, промотери и застапниците во осигурувањето изнесува 56.863 илјади денари (2022: 54.760 илјади денари), или зголемување од 3,84%. Останатите трошоци за стекнување се зголемени за износ од 720 илјади денари во однос на 2022 година. Зголемувањето пред се се должи на интензивно инвестирање во подобрување на сите сегменти во делот на продажбата.

Административните трошоци во 2023 година изнесуваат 47.891 илјади денари и има зголемување за 5.702 илјади денари во однос на претходната година (2022:42.189 илјади денари)

АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Вкупната актива на Друштвото на 31.12.2023 година изнесува 4.153.377 илјади денари и забележува пораст од 7,36% во однос на претходната година (2022: 3.868.596 илјади денари) (Прилог 1).

- **Вложувања**

Вкупните вложувања на Друштвото на 31.12.2023 година изнесуваат 3.908.770 илјади денари што е за 7,67% над нивото од 2022 година кога изнесуваа 3.630.360 илјади денари.

На 31 декември 2023 година, Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во износ од МКД 3.237.688 илјади (2022: МКД 3.004.910 илјади) во државни обврзници издадени од Р.С Македонија кои имаат преостанати рокови на доспевање од 1 до 27 години (2022: од 2 до 28 години) и номинални каматни стапки од 1,625% до 5,90% (2022: 1,625% до 5%). Износот од МКД 204.557 илјади (2022: 12.387 илјади) се однесува на удели во инвестициски фонд: удели во новоснованиот обврзнички фонд Граве Флекс бонд ЕУР и Граве Глобал.

Износот од МКД 22.556 илјади (2022: 19.060 илјади) се однесува на удели во индексен инвестициски фонд, кој се тргува на берза и е класифициран како расположлив за продажба.

На 31 декември 2023 година, Друштвото има депозити во домашни банки кои имаат преостанати рокови на доспевање од 3 до 25 месеци (2022: од 3 до 30 месеци) и каматни стапки од 1,2% до 3,7% (2022: 0,8% до 3,0%).

- **Дел за реосигурување во бруто техничките резерви**

Вкупните побараувања по основ на реосигурување во бруто техничките резерви на Друштвото на 31.12.2023 година изнесуваат 28.830 илјади денари (2022: 31.448 илјади денари). Намалениот дел за реосигурување во бруто техничките резерви се должи пред се најповеќе како резултат на делот за реосигурување во бруто резервите за штети.

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.

Договори за реосигурување

Во 2023 година активни се следните договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	1) Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања (индивидуални и колективни), осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови и дополнителни осигурувања поврзани со нив, освен инвалидитет како последица на незгода; Quota Share договор;).
	2) Договор по ризик со кој е покриено дополнително осигурување на инвалидитет како последица од незгода; Quota Share договор.
	3) Договор по настан со кој е покриено дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (смрт или инвалидитет како последица на незгода, болнички дневници и други бенефиции при хоспитализација, работна неспособност). Excess of loss договор
	4) Договор по настан со кој е покриено целокупно работење во врска со осигурување на живот и дополнително здравствено осигурување со исклучок на дополнително осигурување за смрт, инвалидност и работна неспособност како последица од незгода – кумулативно; X/L договор
Groupama Life Expresss (претходен назив SOGE Life) / Бугарија	1) Договор по ризик со кој е покриено групно животно осигурување со дополнително осигурување на индивидуални корисници на банкарски производи во случај на смрт од било

која причина, смрт поради несреќен случај, трајна и целосна загуба на самостојност и целосна и трајна инвалидност, Quota Share договор и дополнителен Surplus.

**München Ruckversicherungs-
Gesellschaft / CP Германија**

- 1) Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања и осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања, освен инвалидитет како последица на незгода; Surplus договор

**ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. /
LUXEMBOURG Branch**

- 1) Договор по ризик, со кој е покриено колективно ризико осигурување на живот во случај на смрт од болест за фирми со поголеми осигурени износи од стандардните; Quota Share договор. Прекинат заклучно со 31.12.2023 од страна на Generali заради промена на нивната деловна политика, а согласно кој во пракса и немаше ниту една реосигурена полиса.

• **Побарувања од непосредни работи на осигурување**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања по основ на премии		
Побарувања по основ премии за осигурување	35.476	32.375
Исправка на вредност на побарувања	(6.673)	(5.038)
	<u>28.803</u>	<u>27.337</u>

Заклучно со 31 декември 2023 година, Друштвото склучило 1.739 (2022: 1.308) нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31 декември 2023 година од 18.472 осигурителни полиси (2022: 17.940 активни полиси) за животно осигурување.

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
На 1 јануари:	(5.038)	(3.854)
дополнителна исправка на вредност	(3.364)	(2.495)
ослободување на исправка на вредност	1.729	1.311
На 31 декември	<u>(6.673)</u>	<u>(5.038)</u>

Структурата на доспеаноста на побарувања по основ на осигурување е презентирана подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	1.631	-	1.631	-
31-60 дена	21.735	2.173	19.562	10%
61-120 дена	9.304	2.884	6.420	31%
121-270 дена	2.249	1.147	1.102	51%
271-365 дена	305	217	88	71%
Над 365 дена	252	252	-	100%
31 декември 2023	35.476	6.673	28.803	18,81%

<i>(Во илјади денари)</i>	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	1.875	-	1.875	-
31-60 дена	22.199	2.220	19.979	10%
61-120 дена	7.260	2.251	5.009	31%
121-270 дена	906	462	444	51%
271-365 дена	102	72	30	71%
Над 365 дена	33	33	-	100%
31 декември 2022	32.375	5.038	27.337	15,56%

- **Бруто технички резерви**

Математичка резерва

Друштвото издвојува математичка резерва во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбеди покривање на сите обврски од договорите за осигурување каде осигурениот настан зависи од ризиците кои се релевантни за конструкција на таблиците за веројатност. Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и сегашна вредност на идните премии, поединечно за секој договор. Доколку методот за процена на математичката резерва наложува и издвојување на преносна премија, истата се додава на износот на пресметаната математичка резерва.

Кај основните осигурувања на живот согласно регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување е дозволено намалување на математичката резерва за вистинските неамортизирани трошоци за стекнување (цилмеризација), при што стапката на цилмеризација не може да биде поголема од 3,5% од договорената сума на осигурување. Стапката на цилмеризација која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2021: 3,5%).

Во пресметките на математичката резерва се користат следниве годишни технички каманти стапки, согласно гарантираните каматни стапки по договорите:

- 3,00% за договорите склучени до 31.12.2015 г.
- 2,25% за договорите склучени меѓу 1.1.2016 г. и 1.5.2020 г.
- 2,00% за договорите склучени меѓу 1.5.2020 г. и 1.5.2021 г.
- 1,50% за договорите склучени од 1.5.2021 г.

По исклучок, за договорите од ГДД1 и РДД31 тарифите, примената на техничка каматна стапка со висина од 2,25% се применуваше од 1.11.2015 г. до 1.5.2020 г.

Математичката резерва на пресекот на периодот е пресметана со линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот од осигурителната година во која припаѓа денот на пресметката, за секој договор за осигурување.

За ФЛД1 тарифата, осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови во случај на смрт и доживување не се пресметува математичка резерва. Постои само посебна резерва која е еднаква на вредноста на инвестициската сметка која е директно поврзана со уделите во инвестицискиот фонд. Формулата прикажува приближна вредност на денот на проценка, која е еднаква на производот на бројот на удели на инвестицискиот фонд кои ги поседува осигуреникот на својата инвестициска сметка и вредноста на уделите на фондот.

Како резултат на актуелните промени на пазарот и очекуваните трендови за остварување на приноси од вложувањата, вкупната каматна стапка за определување на добивката се намалува на 3% за 2022 и 2,75% а 2023 година. Едновремено од мај 2021 година се намали и техничката камата на договорите за животно осигурување на 1,5% (претходно 2%). Со тоа просечната пондерирана висина на техничката каматна стапка за пресметка на математичката резерва согласно гарантираните каматни стапки по договорите изнесува 2,79%.

Резерва за преносна премија

Друштвото проценува и издвојува бруто резерви за преносни премии одделно за секој договор за осигурување во однос на кој Друштвото носи ризик. Друштвото издвојува резерви за преносни премии за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто полисираната премија што се пренесува во идниот пресметковен период во сооднос меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период од истекот на договорите за осигурување. За договорите за осигурување на живот за кои се издвојува математичка резерва, преносните премии се додаваат на износот на пресметаната математичка резерва. Поединечната пресметка на резервите за преносни премии за секој договор за осигурување, имајќи предвид дека ризикот е рамномерно распределен за целото времетраење на истиот, се врши по методот „pro rata temporis“.

Дополнителна резерва за неистечени ризици

Друштвото проценува и издвојува дополнителна резерва за неистечени ризици земајќи предвид дека резервата за неистечени ризици (после намалување на одложените трошоци за стекнување), на датумот на процена и на ниво на хомогено портфолио, како минимум треба да одговара на номиналната вредност на паричните текови кои се однесуваат на развојот на

идните: премии, надоместоци, штети, трошоци, даноци и другите парични текови кои се однесуваат на осигурително-техничкото работење на друштвото на осигурување, вклучително и маргина за неповолни отстапувања, кои ќе се појават после датумот на процена.

Друштвото ја пресметува дополнителната резерва за неистечени ризици, преку проценка на вкупните очекувани идни штети (вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети) и вкупниот износ на трошоци кои се пресметани во цената на осигурување, но не се настанати до пресметковниот датум, и потоа истите ги намалува за претходно проценетите резерви за преносни премии.

Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси се издвојуваат врз основа на правото на удел (учество) во добивката, кое е предвидено согласно тарифите и договорите за осигурување, по поединечен договор за осигурување, при што висината на добивката се пресметува врз основа на приносот од вложувањата на средствата од математичката резерва и е во корелација со разликата помеѓу вкупната каматна стапка за определување на добивка (утврдена со соодветна одлука) и техничката каматна стапка. Резервите за бонуси и попусти се додаваат на износот на пресметаната математичка резерва.

Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги надомести, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавремено извршување на обврските на Друштвото по комплетирани оштетени побарувања.

Друштвото прави процена за резервите за штети за сите штетни настани кои потекнуваат од договорите од сопственото портфолио. Овие резерви, покрај проценетите обврски за настанати и пријавени штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати но непријавени штети, како и резерви за директни и индиректни трошоци за обработка и решавање на штети.

Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото врши проценка на очекуваниот износ за надоместок за секоја штета поединечно врз основа на расположливата документација. Доколку нема соодветна документација, се користи мислење на соодветен експерт (лекар, актуар, адвокат и слично).

При тоа Друштвото го зема во предвид следново:

- Медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови и
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Резерви за настанати но непријавени штети

Резервите за настанати но непријавени штети се издвојуваат за дополнителното осигурување за инвалидност од несреќен случај. IBNR се пресметува со користење на повеќе признати актуарски методи. Основен метод за пресметка на резервите за настанати но непријавени штети е методот на триангулација на штети односно Chain Ladder метод, врз основа на статистичките податоци за настанати штети во последните пет односно седум години. При користење на овој метод се земаат во предвид и потенцијалните можности за отстапување во развојните фактори, поради што се прави и соодветна корекција. Дополнително, заради проверка на можните отстапувања, се прави и проценка на IBNR резервите и со користење на дополнителни актуарски метода: метод на триангулација на штети врз основа на статистичките податоци за исплатени штети, B-F метод со кој се зема предвид и потенцијалната идна изложеност на ризик од штети и метод на просечен износ на штети. Врз основа на разумна проценка и квалитативно расудување на актуарот, заради поголема претпазливост се користи и „tail factor“.

Пресметка на резерви за настанати но непријавени штети се прави и за дополнителното осигурување од смрт поради незгода. Имајќи предвид дека нема доволно искуство со овие штети бидејќи настануваат во многу мал број и се пријавуваат релативно брзо, во пресметките се користени паушални методи за проценка преку просечен износ на резервирани и исплатени штети и преку очекуван коефициент на штети.

Исто така заради претпазливост направена е пресметка на резерви за настанати но непријавени штети и за колективно осигурување од смрт од болест. Имајќи предвид дека засега нема големо искуство со штети бидејќи настануваат во мал број и се пријавуваат релативно брзо користени се паушални методи преку просечен износ на резервирани и исплатени штети и преку очекуван коефициент на штети.

Истотака по препорака на реосигурителот направена е резервација за настанати но непријавени штети за кредитно животно осигурување. Се изготвуваат неколку пресметки со користење на метод на триангулација на штети, со настанати штети и со ликвидирани штети, пресметки со просечни штети и со B_F методи со претпазливо проценет фактор на штети врз основа на искуството со штети. Методот за ова осигурување се врши по препорака на реосигурителот кој превзема и 75% од ризикот, односно со прудентен очекуван коефициент на штети согласно искуствата на реосигурителот.

Резервите за повторно отворени штети

Друштвото ги регистрира како развој на постојните штети. Резервите за повторно отворени штети, односно резервите за штети кои ќе бидат повторно отворени се третираат како дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно од резервите за настанати, но непријавени штети.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се составен дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно резерва за настанати, но непријавени штети. Друштвото ги пресметува резервите за индиректни трошоци за обработка на штети во висина на очекуваниот износ на трошоци кој друштвото треба да го надомести на трети лица за целите

на целосно решавање и исплата на штетите настанати до датумот на процена, доколку друштвото за осигурување прекине со работа. Износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се проценува врз основа на фактичките индиректни трошоци кои се поврзани со обработката на штети. При тоа, земени се во предвид следните варијабли: просечен број на отворени, ликвидирани и резервирани штети, просечни административни трошоци за обработка на штетите кои вклучуваат плата на вработените одговорни за обработка на штети, трошоци за наем на деловен простор и останати административни трошоци, итн.

Анализи на резервите по договори за осигурување

	Осигуру- вање од живот	Дополнително осигурување	Осиг. каде инв. ризик го презема осиг.	Вкупно
Математичка резерва	3.197.949	777	-	3.198.726
Посебна резерва за unit-linked	-	-	52.714	52.714
Преносна премија	136	15.432	-	15.568
• Пренос за делот на реосигурителот	(5.696)	(5.244)	-	(10.940)
• Резерви за штети	47.647	20.815	-	68.462
• Резерви за штети – дел за реосигурителот	(11.721)	(6.169)	-	(17.890)
• 31 декември 2023	3.228.315	25.611	52.714	3.306.640

	Осигуру- вање од живот	Дополнително осигурување	Осиг. каде инв. ризик го презема осиг.	Вкупно
Математичка резерва	3.047.320	754	-	3.048.074
Посебна резерва за unit-linked	-	-	24.197	24.197
Преносна премија	141	16.340	-	16.481
• Пренос за делот на реосигурителот	(5.773)	(5.127)	-	(10.900)
• Резерви за штети	42.068	20.873	-	62.941
• Резерви за штети – дел за реосигурителот	(14.029)	(6.519)	-	(20.548)
• 31 декември 2022	3.069.727	26.321	24.197	3.120.245

8. ОПИС И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2023 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 3.267.190 илјади (2022: МКД 3.075.821 илјади). Овие средства се состојат од парични средства, депозити во банки, удели во инвестициони фондови, вложување во ЕТФ, позајмици дадени на имателите на полиси и хартии од вредност издадени од Р.С Македонија. На 31 декември 2023 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 80.000 илјади (2022: МКД 79.998 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки и хартии од вредност издадени од Р.С Македонија

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; краткорочните и долгорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Р.С Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; уделите во инвестициските фондови кои се регистрирани во Р.С Македонија не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување, како и вложувањата со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или членка на ОЕЦД не смеат да надминат повеќе од 20% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви. На 31 декември 2023 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 0,7% (2022: 1,4%), депозити во банки изнесуваат 12,8% (2022: 17,0%), уделите во отворените инвестициони фондови изнесуваат 6,0% (2022: 1,5%), учеството на ЕТФ-от е 0,7% (2022: 0,6%), позајмиците дадени на имателите на полиси изнесуваат 0,2% (2022: 0,2%) додека државните обврзници изнесуваат 79,6% (2022: 79,3%) од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2023 година депозитите во банки изнесуваат 25,0% (2022: 25,0%), дозволен лимит е 60%, а додека државните обврзници изнесуваат 75,0% (2022: 75,0%), дозволен лимит е 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

Географска и секторска концентracија

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентracија кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото, должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото најмногу вложува во државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Управување со ризикот од договори за осигурување

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со управување во делот на штети и евентуално можноста осигурениците да измислат или направат измама за одредана штета.

Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, Одделните вложувања на капиталот можат да изнесуваат најмногу до: 60% за вложувања во недвижности; 15% за вложувања во аконтации и заеми што друштвото според Општите услови на осигурувањето ги одобрува со презентација на сопствените полиси за кои премијата е навремено уплатена, при што одделното вложување во вакви заеми не може да надмине 1% од капиталот. Друштвото може неограничено да ги вложува средствата на капиталот во државни хартии од вредност, банки и да одобрува заеми на правни лица со обезбедување на банкарска гаранција, притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања во една банка можат да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот. Вкупните финансиски вложувања кај поединечен субјект кој не е банка, можат да изнесуваат најмногу до 10% од капиталот.

**ВК: Извештај за вложувања на средствата кои не ги покриваат
техничките/математичката резерва**

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ	% од капитал и резерви (позиција 026)
1	2	3	4
А. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	001	610745234	93,4%
I. ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	002		0,0%
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	003	0	0,0%
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници	004		0,0%
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	005		0,0%
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	006		0,0%
II.4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	007		0,0%
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	008		0,0%
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	009		0,0%
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	010		0,0%
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	011	610745234	93,4%
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	012		0,0%
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	013	582900343	89,1%
1. Должнички хартии од вредност	014	576150292	88,1%
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	015		0,0%
3. Акции и удели во инвестициски фондови	016	6750051	1,0%
III.3. Финансиски вложувања за тргување	017	0	0,0%
1. Должнички хартии од вредност	018		0,0%
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	019		0,0%
3. Акции и удели во инвестициски фондови	020		0,0%
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	021	27844891	4,3%
1. Дадени депозити	022	0	0,0%
2. Заеми обезбедени со хипотека	023	0	0,0%
3. Останати заеми	024	0	0,0%
4. Останати пласмани	025	27844891	4,3%
III.5. Деривативни финансиски инструменти	026		0,0%
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	027		0,0%
Б. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (Извештај за финансиска состојба, АОП 085)	028	653.931.033	100,0%

На 31 декември 2023 година Друштвото има вложувања од капиталот во должнички хартии од вредност (88,10%), удели во инвестиционен фонди (1,0%), останати пласмани (4,3%). На 31 декември 2023 година Друштвото нема депозити во банки како вложувања од капиталот. Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето. Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива. Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот како и за класа 21 е прикажано подолу:

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2023	2022
Бруто математичка резерва	1	3.198.726	3.048.074
Нето математичка резерва	2	3.193.030	3.042.301
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0,998	0,998
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	127.721	121.692
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	6	1.596.024	1.545.467
ризик од смрт до 3 години	7	37.448	1.574
ризик од смрт од 3 до 5 години	8	7.503.046	7.279.586
ризик од смрт (освен [6] и [7])	9	24.161	23.387
Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	10	9.130.823	8.820.853
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	11	0,999	0,999
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	12	24.146	23.371
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	13	-	-
Капитализирани средства			
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	151.868	145.063

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот (класа 21) е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2023	2022
Бруто резерва	1	52.714	24.197
Нето резерва	2	52.714	24.197
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1,000	1,000
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	2.109	968
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	6	-	-
ризик од смрт до 3 години	7	-	-
ризик од смрт од 3 до 5 години	8	1.173.399	876.953
ризик од смрт (освен [6] и [7])	9	3.520	2.631
Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	10	1.173.399	876.953
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	11	1,000	1,000
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	12	3.520	2.631
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	13	-	-
Капитализирани средства			
Пресметана маргина на солвентност за осигурување каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	14	5.629	3.599

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2023	2022
Бруто полисирана премија	1	45.127	49.474
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	8.123	8.905

Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	8.123	8.905
Бруто исплатени штети	5	13.036	8.302
Нето исплатени штети	6	6.728	5.812
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	0,516	0,700
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	4.192	6.234
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност		161.689	154.896

9. ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве осигурување АД Скопје е сервис и поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Граве и спроведување на корпоративските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве осигурување АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги поддржува програмите за on-line пријава на штети, посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани во енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување, лозинките се менуваат на 90 дена и должината на лозинките е минимум 10 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност постои автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа, инсталирани се програми за антивирус, антиспајвер и антиспам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Службата за информатички технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето,
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), безбедност (пристап на корисници, AV, backup, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди на АСО и според безбедносните стандарди на Групација Граве

10. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година:

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)**Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија – матична компанија**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(22.761)	(23.316)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	141	159
Приходи по основ на провизии од реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	8.513	9.216
Бруто исплата на штета – дел за реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7.181	6.609
Промени во резерви за настанати и непријавени штети-дел за реосигурување		
- Промени во резерва за настанати и непријавени штети – Реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(20)	918
Промени во бруто математичка резерва - дел во реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(167)	(93)
Останати административни трошоци		
- Трошоци за услуги (Grazer Wechelseitige Versicherung AG)	(7.608)	(4.209)

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)**Реосигурување во бруто технички резерви**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Дел за реосигурување на преносна премија		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4.936	4.795

Дел за реосигурување на математичка резерва

- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.474	5.640
Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9.843	9.863
Побарувања по основ на премија за реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	132	-
Обврски по основ на премија за реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	-	234
Останати обврски		
- Обврски за лиценца (Grazer Wechelseitige Versicherung AG) Австрија	1.459	1.223

Во текот на 2023 година, Друштвото исплати дивиденда на акционерот Grazer Wechelseitige Versicherung Aktiengesellschaft Австрија во износ од МКД 18.447.960 (2022: МКД 18.488.100), (Белешка 22).

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Граве недвижности ДООЕЛ Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Трошок за закупнини		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	5.496	5.367

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Краткорочни обврски		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	76	271

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Граве Осигурување Неживот АД Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Трошоци за премија за осигурување		
- Граве Осигурување Неживот АД Скопје/ Македонија	(75)	(60)

Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
--	-------------	-------------

Краткорочни обврски


- Граве Осигурување Неживот АД Скопје/ Македонија	4	-
---	---	---

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)**GRAWE Hrvatska d.d / Хрватска - подружница на матичната компанија**

	2023	2022
Трошок за консултантски услуги		
- GRAWE Hrvatska d.d/ Хрватска	310	-

Во текот на дванаесет месечниот период во 2023 година Друштвото нема реализирано вложувања во државни обврзници т.е. купувања со посредство на банка од продавач BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH (2022: МКД 55.500 илјади) и од продавач Граве Осигурување Неживот АД Скопје (2022: МКД 88.776 илјади). BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH е дел од Групацијата на која припаѓа друштвото односно согласно сопственичката структура на Групацијата, BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH и Друштвото имаат заеднички сопственик, Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Акционерско друштво
за осигурување
Г Р А В Е
СКОПЈЕ


Г-дин Зоран Стојановски
Извршен директор

Прилози:

Прилог 1: Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

Прилог 2: Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

осигурување на живот

Граве

01.01 - 31.12

2022

Прилог 1:Извештај за финасиска состојба

(Биланс на состојба)

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	16	189.527	0
1. Гудвил	002			
2. Останати нематеријални средства	003	16	189.527	0
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	18	3.908.769.704	3.630.360.178
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		0	0
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		0	0
1.1 Земјиште	007			
1.2 Градежни објекти	008			
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		0	0
2.1 Земјиште	010			
2.2 Градежни објекти	011			
2.3 Останати материјални средства	012			
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014			
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015			
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016			
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017			
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018			
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019			
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020			

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	18	3.908.769.704	3.630.360.178
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		0	0
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023			
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024			
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	18	3.464.800.436	3.036.357.569
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026			
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	18	3.237.687.373	3.004.910.600
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028			
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029	18	227.113.063	31.446.969
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		0	45.460.729
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031			
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032			
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033			
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		0	45.460.729
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035		443.969.268	548.541.880
4.1 Дадени депозити	036	18	439.000.000	543.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038	18	4.969.268	5.541.880
4.4 Останати пласмани	039			
5. Деривативни финансиски инструменти	040			
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041			
V. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	23	28.830.130	31.447.965
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	23	5.244.344	5.126.908
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044	23	5.695.535	5.772.955
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	23	17.890.251	20.548.102
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046			
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047			
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048			

7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049	23	0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		52.714.373	24.197.512
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0	0
1. Одложени даночни средства	052			
2. Тековни даночни средства	053		0	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		108.190.825	92.591.981
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	19	28.802.478	27.337.208
1. Побарувања од осигуреници	056	19	28.802.478	27.337.208
2. Побарувања од посредници	057			
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058			
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		3.701.238	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		3.701.238	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061			
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062			
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	75.687.109	65.254.773
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064			
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	21	75.687.109	65.084.792
3. Останати побарувања	066	21	0	169.981
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067			
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		54.295.858	89.456.138
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	17	5.130.160	521.402
1. Опрема	070		5.130.160	521.402
2. Останати материјални средства	071			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	20	49.165.698	88.934.736
1. Парични средства во банка	073	20	27.505.915	46.100.793
2. Парични средства во благајна	074	20	2.097	5.654
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075	20	21.320.807	42.319.766
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076	20	336.879	508.523
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077			

Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		386.794	542.608
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080			
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		386.794	542.608
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082			
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		4.153.377.211	3.868.596.382
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084			
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		749.400.306	661.521.917
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		183.998.795	183.998.795
1. Запишан капитал од обични акции	087		183.998.795	183.998.795
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088			
3. Запишан а неуплатен капитал	089			
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090			
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		16.667.381	3.326.076
1. Материјални средства	092			
2. Финансиски вложувања	093		16.667.381	3.326.076
3. Останати ревалоризациони резерви	094			
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		224.073.665	196.072.985
1. Законски резерви	096		224.073.665	196.072.985
2. Статутарни резерви	097			
3. Резерви за сопствени акции	098			
4. Откупени сопствени акции	099			
5 Останати резерви	100			
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		231.675.421	194.122.022
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102			
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		92.985.044	84.002.039
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104			
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105			
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	23	3.282.755.970	3.127.496.154
I. Бруто резерви за преносни премии	107	23	15.568.321	16.481.431
II. Бруто математичка резерва	108	23	3.198.725.767	3.048.073.721
III. Бруто резерви за штети	109	23	68.461.882	62.941.002
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110			
V. Бруто еквилизациона резерва	111			
VI. Бруто останати технички резерви	112			
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		52.714.373	24.197.512
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		375.459	326.448
1. Резерви за вработени	115		375.459	326.448

2. Останати резерви	116			
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		3.811.463	2.227.498
1. Одложени даночни обврски	118		2.294.703	827.931
2. Тековни даночни обврски	119		1.516.760	1.399.567
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120	24	0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	25	58.260.827	49.303.850
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123			
2. Обврски спрема застапници и посредници	124			
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125			
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	25	136.055	721.934
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	25	136.055	721.934
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128			
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129			
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		58.124.772	48.581.916
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	25	54.162.357	44.670.067
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133	25	3.962.415	3.911.849
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	26	6.058.813	3.523.003
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135			
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136		4.153.377.211	3.868.596.382
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		0	0

осигурување на живот

Граве

01.01 - 31.12

2022

Прилог 2: Извештај за сеопфатна добивка
(Биланс на успех)

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200		639.103.623	605.052.683
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206- 207+208+209))	201	7	473.886.488	468.685.960
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	7	505.169.321	504.280.256
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203			
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204			
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205			
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	7	32.313.379	36.120.738
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	7	-913.110	-394.727
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208			
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	7	117.436	131.715
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	8	152.306.317	123.055.596
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211			
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213			
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214			
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215			
3. Приходи од камати	216	8	133.301.317	121.188.015
4. Позитивни курсни разлики	217	8	344.021	185.105
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		5.782.261	208.545

6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		1.381.968	781.805
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		1.272.927	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		109.041	781.805
6.3 Останати финансиски вложувања	222			
7. Останати приходи од вложувања	223		11.496.750	692.126
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	9	11.379.359	12.383.393
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		516.971	532.234
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1.014.488	395.500
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		535.478.150	511.141.810
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	10	229.694.796	164.614.341
1. Бруто исплатени штети	228	10	233.700.594	176.917.542
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229			
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230			
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	10	12.184.529	13.424.350
5. Промени во бруто резервите за штети	232	10	5.520.880	-872.332
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233			
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	10	-2.657.851	-1.993.481
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		150.729.466	210.922.766
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	11	150.729.466	210.922.766
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	11	150.652.046	210.811.187
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	11	-77.420	-111.579
2. Промени во еквизиционата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквизиционата резерва	240			
2.2 Промени во бруто еквизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241			
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0

3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244			
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		28.516.861	11.842.818
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	11	28.516.861	11.842.818
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		0	0
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249			
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250			
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		114.979.614	105.910.712
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	12	67.089.067	63.721.806
1.1 Провизија	253	12	56.863.452	54.759.513
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	12	3.686.810	3.143.042
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	12	6.538.805	5.819.251
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255			
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	12	47.890.547	42.188.906
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	12	395.624	964.963
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	12	20.437.334	19.446.025
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		13.485.536	12.806.702
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.348.516	1.277.082
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		5.413.294	5.193.905
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г			
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		189.988	168.336
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259			
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		27.057.589	21.777.918

2.4.1 Трошоци за услуги	260а	12	23.934.716	19.167.481
2.4.2 Материјални трошоци	260б	12	1.713.257	831.118
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	12	1.409.616	1.779.319
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		1.366.166	10.275.707
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262			
2. Трошоци за камати	263	13	0	0
3. Негативни курсни разлики	264	13	771.807	6.922.675
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		0	2.834.318
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267			
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268			
5.3 Останати финансиски вложувања	269			
6. Останати трошоци од вложувања	270	13	594.359	518.714
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	14	6.805.608	6.392.239
1. Трошоци за превентива	272			
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	6.805.608	6.392.239
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		1.636.585	1.183.227
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		1.749.054	0
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		103.625.473	93.910.873
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	10.640.429	9.908.834
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		92.985.044	84.002.039
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		0	0